



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА
INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH OF THE REPUBLIC N. MACEDONIA

РЕГИСТАР ЗА ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ

2020

Скопје, 2021

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

В.Д Директор доц. д-р Шабан Мемети

Оддел за здравствена статистика и публицистика
М-р д-р Вјоса Речица
Раководител на Оддел, специјалист по социјална медицина

Главен уредник:

М-р д-р Вјоса Речица, специјалист по социјална медицина

Автори:


М-р Д-р Вјоса Речица, раководител на оддел
Доц. Д-р Шабан Мемети , директор
Д-р Марко Трајковски, истражувач
Спец. дипл. мед- сестра Надежда Лисинац, самостоен здравствен статистичар

Статистичка обработка:

Инг. Слободан Мицајков, здравствен соработник

Дизајн и комјутерска обработка;

Сузана Дунгевска
Борче Андоновски



Bobeg

Регистарот за шеќерна болест во Република Северна Македонија воведен е во 1996 година во Секторот за социјална медицина при Републички завод за здравствена заштита - Скопје.

Согласно Законот за евиденциите од областа на здравството, Програмата за статистички истражувања и Програмата за превентивна здравствена заштита, Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија има обврска да води Регистар на заболени лица од шеќерна болест.

Прибирањето на податоци за заболени од шеќерна болест претставува основа за проценка на тежината на проблемот од ова заболување, за програмирање и евалуација на примарната превенција, детекција, дијагностика, лекување, како и основа за планирање на здравствената заштита, обезбедување на средствата за лекаство, опрема и инвентар. Истовремено и сите клинички и епидемиолошки студии во земјата како и трајни мултисекторски и меѓународни проекти се базираат на следењето на ова заболување.

Податоците потребни за водењето на Регистарот се добиваат преку пополниот пријава, Образец МЗС - 02: Индивидуален извештај за шеќерна болест, утврдена со Законот за евиденциите од областа на здравството, Сл. Весник на РМ бр. 20/2009.

Пријавата се пополнува од страна на овластени лица, лекари во амбулантно-поликлиничките и стационарните здравствени установи каде се дијагностицираат и лекуваат заболени лица од шеќерна болест.

Дијагнозите за шеќерна болест се кодираат според Меѓународна статистичка класификација на болестите и сродните здравствени проблеми - Десетта ревизија (МКБ - 10) која овозможува да се евиденцираат и компликации на шеќерна болест.

Индивидуалните пријави за лица заболени од шеќерна болест се собрани од здравствените установи преку статистичките служби на центрирот за јавно здравје (ЦЈЗ) во Република Северна Македонија и доставени до Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија.

Introduction

The Diabetes Registry in the Republic of Northern Macedonia was introduced in 1996 in the Department of Social Medicine at the Republic Institute for Health Protection - Skopje.

In accordance with the Law on Health Records, the Program for Statistical Surveys and the Program for Preventive Health Care, the Public Health Institute of the Republic of North Macedonia has a obligation to develop a diabetes registry.

The collection of data on diabetes patients is the basis for assessing the severity of the problem from the disease, programming and evaluation of primary prevention, detection, diagnosis, treatment, as well as the basis for health care planning, provision of medicines, equipment and so on. At the same time, all clinical and epidemiological studies in the country, as well as permanent multi-sectoral and international projects, are based on the monitoring of this disease.

The data necessary for keeping the Registry are received through a completed application form, MZS -02: Individual Diabetes Report, according by the Law on Health Records, official gazette , Republic of Macedonia no. 20/2009.

The application is filled by authorized persons, doctors in outpatient and polyclinic and stationary health facilities where people with diabetes are diagnosed and treated.

Diagnosis of diabetes is coded according to the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision (ICD-10), which allows to record complications of diabetes.

The individual applications for people with diabetes are collected from health institutions through the statistical services of the Public Health Center (CPH) in the Republic North Macedonia and submitted to the Public Health Institute of the Republic North Macedonia.

Во 2017 година е воспоставен електронски начин на појолнување на пријави за шеќерна болест до Управата за електронско здравство од каде Институтот за јавно здравје ги користи податоците како финален извештај или база на податоци која треба да обработи во форма на публикација како Регистар за дијабетис.

Поради навремена интервенција и подобрување на пријавување на лица заболени од шеќерна болест, со цел да се изврши контрола во врска со електронско појолнување на пријава за шеќерна болест по однос на квантитет и квалитет, потребно е да се изврши анализа на здравствени установи, кои од нив уште не доставувале пријави и кои здравствени установи пријавиле многу мал број во однос на бројот колку биле лекувани кај нив до Здравствена инспекција која го покрива претходниот ЦЗ.

In 2017 an electronic way of filling diabetes mellitus charges was established in the Department of E-Health, whereby the Public Health Institute uses the data as a final report or database that should be processed in the form of a publication as a Diabetes Register.

Due to timely intervention and improvement of the reporting of persons with diabetes, in order to control the electronic filing of a diabetes complaint in terms of quantity and quality, it is necessary to conduct an analysis of the health institutions, which of them they did not submit applications at all and which health institutions reported very low numbers in terms of the number of patients treated in their Institution to Health Inspection covering the supreme CPH to the Health Inspection covering the CPH.

Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
Institute of Public Health of Republic North Macedonia

Регистар на шеќерна болест
Diabetes mellitus Register

2020

Содржина/ Contents

| # | Табела/ Table | Наслов | Title | страна/ page |
|----|------------------|--|--|-----------------|
| 1 | T.1 | Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест по дијагноза, пол и место на живеење (град-село) | Total Number of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms by Diagnose, Sex and Place of Living (Urban-Rural) | 2 |
| 2 | T.2 | Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест по дијагноза, пол и возраст | Total Number of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms by Diagnose, Sex and Age | 5 |
| 3 | T.3 | Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест на 100000 жители по дијагноза, пол и возраст | Total Number of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms per 100000 population by Diagnose, Sex and Age | 8 |
| 4 | T.4 | Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест на 100000 жители по дијагноза, пол и возраст | Total Number of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms per 100000 population by Diagnose, Sex and Age | 10 |
| 5 | Сл.1 | Број на најчести дијагнози кај ново регистрирани болни од шеќерна болест според пол и возраст | The Most Frequent Diagnoses of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms, by Sex and Age | 11 |
| 6 | Сл.2 | Ново регистрирани болни од шеќерна болест по пол и старосни групи | New Diabetes Mellitus Cases by Sex and Age | 13 |
| 7 | Сл.3 | Ново регистрирани регистриран и случаи според старосни групи на 100000 жители | New Diabetes Mellitus Cases by Sex and Age per 100000 population | 14 |
| 8 | T.5 | Структура на ново регистрирани болни од шеќерна болест според пол и тип на шеќерна болест | Percentage of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms, by Sex and Type of Diabetes Mellitus | 15 |
| 9 | T.6 | Компликации од шеќерна болест кај ново регистрирани болни по пол и возраст во Р.С. Македонија во 2020 година | Complications of New Diabetes Mellitus Cases by Sex and Age | 16 |
| 10 | T.7 | Структура на ново регистрирани болни од шеќерна болест според вид на лекување | New Diabetes Mellitus Cases by Type of Treatment of Diabetes Mellitus | 17 |
| 11 | T.8 | Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест според дијагноза, пол и вид на лекување | Total Number of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms by Diagnose, Sex and Type of Treatment | 18 |
| 12 | T.9 | Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест на 100 000 жители според пол, вид на лекување и здравствени региони | Total Number of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms, per 100 000 population by Sex, Type of Treatment and Health Regions | 19 |
| 13 | T.10 | Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест според здравствени региони, дијагнози и пол | Total Number of New Diabetes Mellitus Cases by statistical regions diagnoses Sex | 21 |
| 14 | T.11 | Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест по статистички региони и општини | Total Number of New Diabetes Mellitus Cases by Sex and Municipalities | 24 |
| 15 | T.12 | Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест на 100 000 жители според пол и здравствени региони | Total Number of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms, per 100 000 population by Sex and Health Regions | 27 |
| 16 | T.13 | Вкупен број на регистрирани болни од шеќерна болест (преваленца) по дијагноза, пол и место на живеење (град-село) | Total Number of Diabetes Mellitus Cases (Prevalence) by Registration Forms by Diagnose, Sex and Place of Living (Urban-Rural) | 33 |
| 17 | T.14 | Вкупен број на регистрирани болни од шеќерна болест (преваленца) по дијагноза, пол и возраст | Total Number of Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms (prevalence) population by Diagnose, Sex and Age | 38 |
| 18 | T.15 | Вкупен број на регистрирани болни од шеќерна болест (преваленца) на 100000 жители по дијагноза, пол и возраст | Total Number of Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms (prevalence) per 100000 population by Diagnose, Sex and Age | 42 |
| 19 | T.16 | Структура на регистрирани болни од шеќерна болест според пол и тип на шеќерна болест | Percentage of Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms, by Sex and Type of Diabetes Mellitus | 45 |
| 20 | T.17 | Вкупен број на регистрирани болни од шеќерна болест според вид на лекување | Total Number of Diabetes Mellitus Cases by Type of Treatment of Diabetes Mellitus | 46 |
| 21 | T.18 | Компликации од шеќерна болест кај регистрирани болни (преваленца) по пол и возраст | Diabetes Mellitus Complications (Prevalence)by Sex and Age | 47 |
| 22 | T.19 | Вкупен број на регистрирани болни според пол и општини | Total Number of Diabetes Mellitus Cases by Sex and Municipalities | 48 |
| 21 | T.20 | Вкупен број на регистрирани болни (стапка на 100 000 жители) според пол и општини во | Total Number of Diabetes Mellitus Cases (rate per 100 000) by Sex and Municipalities | 51 |

2020 Инцидента/ Incidence

Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест по дијагноза, пол и место на живеење (град-село) во Р.С. Македонија во 2020 година

Total Number of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms by Diagnose, Sex and Place of Living (Urban-Rural) in R.N. of Macedonia in 2020

Табела /Table 1

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вкупно/Total | | Град- Urban | | Село- Rural | |
|-------------|--|------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | Број Cases | Стапка CRate | Број Cases | Стапка CRate | Број Cases | Стапка CRate |
| | | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | |
| | | | 7432 | 357.88 | 4753 | 380.43 | 2679 | 323.82 |
| | Вкупно | <i>m/m</i> | 3457 | 332.42 | 2249 | 360.08 | 1208 | 290.83 |
| | Тотал | <i>w/f</i> | 3975 | 383.41 | 2504 | 400.78 | 1471 | 357.08 |
| | | | 58 | 2.79 | 34 | 0.24 | 24 | 0.97 |
| E10 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус | <i>m/m</i> | 25 | 2.40 | 16 | 360.08 | 9 | 2.17 |
| | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i> | <i>w/f</i> | 33 | 3.18 | 18 | 2.88 | 15 | 3.64 |
| E10.1 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со кетоацидоза | <i>m/m</i> | 3 | 0.24 | 3 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with ketoacidosis | <i>w/f</i> | 8 | 0.97 | 3 | 0.48 | 5 | 1.21 |
| E10.2 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со ренални компликации | <i>m/m</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with renal complications | <i>w/f</i> | 1 | 0.12 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 |
| E10.3 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со офталмични компликации | <i>m/m</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with ophthalmic complications | <i>w/f</i> | 2 | 0.24 | 0 | 0.00 | 2 | 0.49 |
| E10.6 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со други означени компликации | <i>m/m</i> | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with other specified complications | <i>w/f</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| E10.9 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус без компликации | <i>m/m</i> | 21 | 1.68 | 13 | 2.08 | 8 | 1.93 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus without complications | <i>w/f</i> | 22 | 2.66 | 15 | 2.40 | 7 | 1.70 |
| | | | 7366 | 354.70 | 4714 | 5.52 | 2652 | 7.86 |
| E11 | Инсулин-независен дијабетес мелитус | <i>m/m</i> | 3429 | 329.72 | 2231 | 360.08 | 1198 | 288.42 |
| | <i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i> | <i>w/f</i> | 3937 | 379.75 | 2483 | 397.42 | 1454 | 352.95 |
| E11.0 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со кома | <i>m/m</i> | 69 | 5.52 | 49 | 7.85 | 20 | 4.82 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with coma | <i>w/f</i> | 65 | 7.86 | 46 | 7.36 | 19 | 4.61 |
| E11.1 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со кетоацидоза | <i>m/m</i> | 101 | 8.08 | 40 | 6.40 | 61 | 14.69 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with ketoacidosis | <i>w/f</i> | 136 | 16.44 | 39 | 6.24 | 97 | 23.55 |

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вкупно/Total | | Град- Urban | | Село- Rural | |
|-------------|---|------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | Број Cases | Стапка CRate | Број Cases | Стапка CRate | Број Cases | Стапка CRate |
| | | | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| E11.2+ | Инсулин-независен дијабетес мелитус со ренални компликации | <i>м/м</i> | 15 | 1.20 | 6 | 0.96 | 9 | 2.17 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with renal complications | <i>ж/ф</i> | 17 | 2.05 | 8 | 1.28 | 9 | 2.18 |
| E11.3+ | Инсулин-независен дијабетес мелитус со офталмични компликации | <i>м/м</i> | 17 | 1.36 | 3 | 0.48 | 14 | 3.37 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with ophthalmic complications | <i>ж/ф</i> | 14 | 1.69 | 4 | 0.64 | 10 | 2.43 |
| E11.4+ | Инсулин-независен дијабетес мелитус со невролошки компликации | <i>м/м</i> | 9 | 0.72 | 5 | 0.80 | 4 | 0.96 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with neurological complications | <i>ж/ф</i> | 18 | 2.18 | 8 | 1.28 | 10 | 2.43 |
| E11.5 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со периферни циркулаторни компликации | <i>м/м</i> | 32 | 2.56 | 13 | 2.08 | 19 | 4.57 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral circulatory complications | <i>ж/ф</i> | 13 | 1.57 | 7 | 1.12 | 6 | 1.46 |
| E11.6 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со други означени компликации | <i>м/м</i> | 30 | 2.40 | 18 | 2.88 | 12 | 2.89 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with other specified complications | <i>ж/ф</i> | 37 | 4.47 | 25 | 4.00 | 12 | 2.91 |
| E11.7 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со мултипли компликации | <i>м/м</i> | 4 | 0.32 | 3 | 0.48 | 1 | 0.24 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with multiple complications | <i>ж/ф</i> | 3 | 0.36 | 2 | 0.32 | 1 | 0.24 |
| E11.8 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со неозначени компликации | <i>м/м</i> | 21 | 1.68 | 13 | 2.08 | 8 | 1.93 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with unspecified complications | <i>ж/ф</i> | 30 | 3.63 | 20 | 3.20 | 10 | 2.43 |
| E11.9 | Инсулин-независен дијабетес мелитус без компликации | <i>м/м</i> | 3131 | 250.61 | 2081 | 333.18 | 1050 | 252.79 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications | <i>ж/ф</i> | 3604 | 435.62 | 2324 | 371.97 | 1280 | 310.72 |
| | | | 4 | 0.19 | 2 | 0.00 | 2 | 0.12 |
| E13 | Друг означен дијабетес мелитус | <i>м/м</i> | 1 | 0.10 | 0 | 360.08 | 1 | 0.24 |
| | Other specified diabetes mellitus | <i>ж/ф</i> | 3 | 0.29 | 2 | 0.32 | 1 | 0.24 |
| E13.3+ | Друг означен дијабетес мелитус со офталмични компликации | <i>м/м</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Other specified diabetes mellitus with ophthalmic complications | <i>ж/ф</i> | 1 | 0.12 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 |
| E13.9 | Друг означен дијабетес мелитус без компликации | <i>м/м</i> | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 |
| | Other specified diabetes mellitus without complications | <i>ж/ф</i> | 2 | 0.24 | 2 | 0.32 | 0 | 0.00 |

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вкупно/Total | | Град- Urban | | Село- Rural | |
|-------------|---|------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| | | | Број Cases | Стапка CRate 100 000 | Број Cases | Стапка CRate 100 000 | Број Cases | Стапка CRate 100 000 |
| | | | 4 | 0.19 | 3 | 0.08 | 1 | 0.00 |
| E14 | Неозначен дијабетес мелитус | м/т | 2 | 0.19 | 2 | 360.08 | 0 | 0.00 |
| | Unspecified diabetes mellitus | ж/ф | 2 | 0.19 | 1 | 0.16 | 1 | 0.24 |
| E14.1 | Неозначен дијабетес мелитус со кетоацидоза | м/т | 1 | 0.08 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| | Unspecified diabetes mellitus with ketoacidosis | ж/ф | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| E14.9 | Неозначен дијабетес мелитус без компликации | м/т | 1 | 0.08 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| | Unspecified diabetes mellitus without complications | ж/ф | 2 | 0.24 | 1 | 0.16 | 1 | 0.24 |

Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест по дијагноза, пол и возраст во Р.С. Македонија во 2020 година

Total Number of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms by Diagnose, Sex and Age in R.N. Macedonia in 2020

Табела /Table 2

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вк Total | Возраст/ Age | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50 | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | >80 | ? |
| | ВКУПНО | Тотал | 7432 | 3 | 11 | 20 | 22 | 44 | 87 | 120 | 250 | 414 | 583 | 878 | 1059 | 1190 | 1119 | 780 | 477 | 375 | 0 |
| | <i>Total</i> | <i>м/ m</i> | 3457 | 1 | 0 | 10 | 9 | 13 | 25 | 51 | 124 | 234 | 304 | 427 | 502 | 533 | 523 | 311 | 231 | 159 | 0 |
| | | <i>ж/ f</i> | 3975 | 2 | 11 | 10 | 13 | 31 | 62 | 69 | 126 | 180 | 279 | 451 | 557 | 657 | 596 | 469 | 246 | 216 | 0 |
| | | <i>Total</i> | 58 | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус | <i>м/ m</i> | 25 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i> | <i>ж/ f</i> | 33 | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10.1 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со кетоацидоза | <i>м/ m</i> | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus with ketoacidosis</i> | <i>ж/ f</i> | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10.2 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со ренални компликации | <i>м/ m</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus with renal complications</i> | <i>ж/ f</i> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10.3 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со офталмични компликации | <i>м/ m</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus with ophthalmic complications</i> | <i>ж/ f</i> | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10.6 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со други означени компликации | <i>м/ m</i> | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus with other specified complications</i> | <i>ж/ f</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10.9 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус без компликации | <i>м/ m</i> | 21 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus without complications</i> | <i>ж/ f</i> | 22 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вк Total | Возраст/ Age | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|-------------|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|---|
| | | | | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50 | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | >80 | ? |
| | | Total | 7366 | 0 | 1 | 10 | 11 | 33 | 78 | 115 | 248 | 414 | 581 | 878 | 1057 | 1190 | 1119 | 779 | 477 | 375 | 0 |
| E11 | Инсулин-независен дијабетес мелитус | M/m | 3429 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 18 | 49 | 124 | 234 | 302 | 427 | 501 | 533 | 523 | 311 | 231 | 159 | 0 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | Ж/ f | 3937 | 0 | 1 | 5 | 8 | 24 | 60 | 66 | 124 | 180 | 279 | 451 | 556 | 657 | 596 | 468 | 246 | 216 | 0 |
| E11.0 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со кома | M/ m | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 12 | 8 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with coma | Ж/ f | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 6 | 11 | 8 | 14 | 3 | 4 | 0 |
| E11.1 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со кетоацидоза | M/ m | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 15 | 19 | 18 | 18 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with ketoacidosis | Ж/ f | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 15 | 15 | 21 | 26 | 23 | 8 | 7 | 5 | 0 | |
| E11.2 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со ренални компликации | M/ m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with renal complications | Ж/ f | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| E11.3 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со офталмични компликации | M/ m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with ophthalmic complications | Ж/ f | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| E11.4 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со невролошки компликации | M/ m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with neurological complications | Ж/ f | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| E11.5 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со периферни циркулаторни компликации | M/ m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral circulatory complications | Ж/ f | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| E11.6 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со други означени компликации | M/ m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with other specified complications | Ж/ f | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| E11.7 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со мултипли компликации | M/ m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with multiple complications | Ж/ f | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E11.8 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со неозначени компликации | M/ m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with unspecified complications | Ж/ f | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| E11.9 | Инсулин-независен дијабетес мелитус без компликации | M/ m | 3131 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 16 | 44 | 113 | 219 | 287 | 384 | 456 | 482 | 469 | 291 | 212 | 142 | 0 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications | Ж/ f | 3604 | 0 | 1 | 5 | 8 | 24 | 53 | 65 | 114 | 164 | 250 | 414 | 504 | 596 | 550 | 427 | 227 | 202 | 0 |
| | | Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | Друг означен дијабетес мелитус | M/m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Other specified diabetes mellitus | Ж/ f | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13.3 | Друг означен дијабетес мелитус со офталмични компликации | M/ m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Other specified diabetes mellitus with ophthalmic complications | Ж/ f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13.9 | Друг означен дијабетес мелитус без компликации | M/ m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Other specified diabetes mellitus without complications | Ж/ f | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вк Total | Возраст/ Age | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|-------------|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50 | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | >80 | ? | |
| | | <i>Total</i> | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| <i>E14</i> | <i>Неозначен дијабетес мелитус</i> | <i>М/м</i> | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Unspecified diabetes mellitus</i> | <i>Ж/ f</i> | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E14.1 | Неозначен дијабетес мелитус со кетоацидоза | <i>М/ m</i> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Unspecified diabetes mellitus with ketoacidosis | <i>Ж/ f</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14.9 | Неозначен дијабетес мелитус без компликации | <i>М/ m</i> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Unspecified diabetes mellitus without complications | <i>Ж/ f</i> | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест на 100000 жители по дијагноза, пол и возраст во Р.С Македонија во 2020 година
Total Number of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms per 100000 population by Diagnose, Sex and Age in R.N. Macedonia in 2020

Табела/ Table 3

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вк Total | Инциденца на 100 000 жители по возраст/Incidence per 100.000 population by Age | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50 | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | >80 |
| | | Тотал | 357.9 | 2.7 | 9.5 | 17.8 | 18.5 | 32.8 | 56.4 | 73.6 | 154.0 | 269.7 | 402.1 | 607.7 | 769.9 | 927.2 | 1021.8 | 987.3 | 866.4 | 709.1 |
| | Вкупно | м/ m | 332.4 | 1.8 | 0.0 | 17.3 | 14.6 | 18.8 | 31.6 | 61.1 | 148.9 | 298.6 | 416.0 | 588.1 | 731.4 | 840.1 | 1011.9 | 877.7 | 962.0 | 748.0 |
| | Total | ж/ f | 383.4 | 3.8 | 19.7 | 18.4 | 22.6 | 47.7 | 82.4 | 86.6 | 159.3 | 239.7 | 388.0 | 627.4 | 808.3 | 1012.4 | 1030.6 | 1076.5 | 792.4 | 683.0 |
| E10 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус | Тотал | 2.8 | 2.7 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 8.2 | 5.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus | м/ m | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 8.6 | 9.8 | 5.8 | 8.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | ж/ f | 3.2 | 3.8 | 17.9 | 9.2 | 8.7 | 10.8 | 2.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E10.1 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со кетоацидоза | м/ m | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with ketoacidosis | ж/ f | 0.8 | 1.9 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E10.2 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со ренални компликации | м/ m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with renal complications | ж/ f | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E10.3 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со офталмични компликации | м/ m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with ophthalmic complications | ж/ f | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E10.6 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со други означени компликации | м/ m | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with other specified complications | ж/ f | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E10.9 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус без компликации | м/ m | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 9.8 | 5.8 | 6.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus without complications | ж/ f | 2.1 | 1.9 | 12.5 | 9.2 | 1.3 | 6.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E11 | Инсулин-независен дијабетес мелитус | Тотал | 354.7 | 0.0 | 0.9 | 8.9 | 9.2 | 24.6 | 50.5 | 70.5 | 152.7 | 269.7 | 400.7 | 607.7 | 768.5 | 927.2 | 1021.8 | 986.1 | 866.4 | 709.1 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | м/ m | 329.7 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 4.9 | 13.0 | 22.7 | 58.7 | 148.9 | 298.6 | 413.3 | 588.1 | 729.9 | 840.1 | 1011.9 | 877.7 | 962.0 | 748.0 |
| | | ж/ f | 379.7 | 0.0 | 1.8 | 9.2 | 13.9 | 37.0 | 79.8 | 82.8 | 156.7 | 239.7 | 388.0 | 627.4 | 806.8 | 1012.4 | 1030.6 | 1074.2 | 792.4 | 683.0 |
| E11.0 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со кома | м/ m | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 6.4 | 5.5 | 16.5 | 17.5 | 12.6 | 21.3 | 8.5 | 20.8 | 18.8 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with coma | ж/ f | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 9.7 | 8.3 | 8.7 | 16.9 | 13.8 | 32.1 | 9.7 | 12.6 |
| E11.1 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со кетоацидоза | м/ m | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | 6.4 | 2.7 | 20.7 | 27.7 | 28.4 | 34.8 | 14.1 | 16.7 | 23.5 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with ketoacidosis | ж/ f | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 8.8 | 9.3 | 20.9 | 20.9 | 30.5 | 40.1 | 39.8 | 18.4 | 22.5 | 15.8 |
| E11.2 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со ренални компликации | м/ m | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 4.7 | 5.8 | 11.3 | 4.2 | 4.7 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with renal complications | ж/ f | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.6 | 1.4 | 2.9 | 1.5 | 6.9 | 4.6 | 0.0 | 6.3 |
| E11.3 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со офталмични компликации | м/ m | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.8 | 2.9 | 4.7 | 11.6 | 2.8 | 4.2 | 0.0 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with ophthalmic complications | ж/ f | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 5.8 | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 3.2 | 6.3 |
| E11.4 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со невролошки компликации | м/ m | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 3.2 | 1.9 | 0.0 | 4.2 | 0.0 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with neurological complications | ж/ f | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 2.8 | 4.4 | 7.7 | 3.5 | 2.3 | 3.2 | 3.2 |
| E11.5 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со периферни циркулаторни компликации | м/ m | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 8.3 | 4.4 | 7.9 | 13.5 | 11.3 | 4.2 | 14.1 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral circulatory complications | ж/ f | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | 3.1 | 1.7 | 11.5 | 3.2 | 0.0 |

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вк Total | Инциденца на 100 000 жители по возраст/Incidence per 100.000 population by Age | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|-------------|--|-----|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50 | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | >80 | |
| E11.6 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со други означени complications | м/ т | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 4.1 | 2.8 | 7.3 | 11.0 | 7.7 | 5.6 | 8.3 | 9.4 | |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with other specified complications | ж/ f | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.4 | 9.7 | 8.7 | 12.3 | 3.5 | 16.1 | 9.7 | 0.0 | |
| E11.7 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со мултипли complications | м/ т | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with multiple complications | ж/ f | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | |
| E11.8 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со неозначени complications | м/ т | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 5.5 | 2.9 | 6.3 | 5.8 | 2.8 | 12.5 | 9.4 | |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with unspecified complications | ж/ f | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 5.6 | 11.6 | 9.2 | 5.2 | 6.9 | 6.4 | 0.0 | |
| E11.9 | Инсулин-независен дијабетес мелитус без компликации | м/ т | 301.1 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 4.9 | 11.6 | 20.2 | 52.7 | 135.7 | 279.4 | 392.8 | 528.9 | 664.4 | 759.7 | 907.4 | 821.3 | 882.9 | 668.0 | |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications | ж/ f | 347.6 | 0.0 | 1.8 | 9.2 | 70.5 | 37.0 | 70.5 | 81.5 | 144.1 | 218.4 | 347.6 | 575.9 | 731.4 | 918.4 | 951.0 | 980.1 | 731.2 | 638.7 | |
| E13 | Друг означен дијабетес мелитус Other specified diabetes mellitus | Тотал | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | м/т | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | ж/ф | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E13.3 | Друг означен дијабетес мелитус со офталмични complications | м/ т | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | ж/ f | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E13.9 | Друг означен дијабетес мелитус без компликации | м/ т | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | ж/ f | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E14 | Неозначен дијабетес мелитус Unspecified diabetes mellitus | Тотал | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | |
| | | м/т | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | ж/ф | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| E14.1 | Неозначен дијабетес мелитус со кетоацидоза | м/ т | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | ж/ f | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| E14.9 | Неозначен дијабетес мелитус без компликации | м/ т | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | ж/ f | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | |

Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест на 100000 жители по дијагноза, пол и возраст во Р.С. Македонија за 2020 година
 Total Number of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms per 100000 population by Diagnose, Sex and Age in R.N. Macedonia in 2020

Табела /Table 4


| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вк Total | Инциденца на 100 000 жители по возраст/Incidence per 100.000 population by Age | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|--------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50 | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | >80 |
| | | Total | 357.9 | 2.8 | 9.5 | 18.9 | 19.9 | 36.1 | 65.2 | 93.3 | 201.6 | 351.3 | 496.4 | 739.1 | 906.9 | 1044.9 | 1067.2 | 904.7 | 677.8 | 567.4 |
| | Вкупно | м/ m | 332.4 | 1.8 | 0.0 | 17.3 | 14.6 | 18.8 | 31.6 | 61.1 | 148.9 | 298.6 | 416.0 | 588.1 | 731.4 | 840.1 | 1011.9 | 877.7 | 962.0 | 748.0 |
| | Total | ж/ f | 383.4 | 3.8 | 19.7 | 18.4 | 22.6 | 47.7 | 82.4 | 86.6 | 159.3 | 239.7 | 388.0 | 627.4 | 808.3 | 1012.4 | 1030.6 | 1076.5 | 792.4 | 683.0 |
| E10 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус | м/ m | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 8.6 | 9.8 | 5.8 | 8.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus | ж/ f | 3.2 | 3.8 | 17.9 | 9.2 | 2.7 | 10.8 | 2.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E11 | Инсулин-независен дијабетес мелитус | м/ m | 329.7 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 4.9 | 13.0 | 22.7 | 58.7 | 148.9 | 298.6 | 413.3 | 588.1 | 729.9 | 840.1 | 1011.9 | 877.7 | 962.0 | 748.0 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | ж/ f | 379.7 | 0.0 | 1.8 | 9.2 | 79.8 | 37.0 | 79.8 | 82.8 | 156.7 | 239.7 | 388.0 | 627.4 | 806.8 | 1012.4 | 1030.6 | 1074.2 | 792.4 | 683.0 |
| E13 | Друг означен дијабетес мелитус | м/ m | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Other specified diabetes mellitus | ж/ f | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E14 | Неозначен дијабетес мелитус | м/ m | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Unspecified diabetes mellitus | ж/ f | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |

Број на најчести дијагнози кај ново регистрирани болни од шеќерна болест според пол и возраст во Р.С. Македонија во 2020 година








The Most Frequent Diagnoses of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms, by Sex and Age in R.N. Macedonia 2020

Слика/ Figure 1

Мажи/ Male



Жени/ Female




Број на најчести дијагнози кај ново регистрирани болни од шеќерна болест според пол и возраст во Р.С. Македонија во 2020 година

The Most Frequent Diagnoses of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms, by Sex and Age in R.N. Macedonia 2020

Слика/ Figure 1


Мажи/ Male

55-64 години /Age




Жени/ Female


55-64 години /Age




65-74 години /Age




65-74 години /Age



>74 години /Age





>74 години /Age




Година 2020


Слика /figure 2




Инциденца кај регистрирани случаи кај мажи сопред старосни групи
Incidence by age (male)



Инциденца кај регистрирани случаи кај жени сопред старосни групи
Incidence by age (female)



Инциденца по старосни групи и пол
Incidence by age and sex



Структура на ново регистрирани болни од шеќерна болест според пол и тип на шеќерна болест, во Р.С. Македонија во 2020 година

Percentage of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms, by Sex and Type of Diabetes Mellitus in R.N. Macedonia 2020

Табела /Table 5

| тип | мажи | жени | ? | Вкупно |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Type 1 | 25 | 33 | 0 | 58 |
| % | 43.10 | 56.90 | 0.00 | 0.78 |
| Type 2 | 3,429 | 3,937 | 0 | 7,366 |
| % | 46.55 | 53.45 | 0.00 | 99.11 |
| Other | 3 | 5 | 0 | 8 |
| % | 37.50 | 62.50 | 0.00 | 0.11 |
| | 3,457 | 3,975 | 0 | 7,432 |
| % | 46.52 | 53.48 | 0.00 | |

Компликации од шеќерна болест кај ново регистрирани болни по пол и возраст во Р.С. Македонија во 2020 година

Complications of New Diabetes Mellitus Cases by Sex and Age in R.N. Macedonia in 2020

Табела /Table 6

| Код Code | Компликација од шеќерна болест Diabetes Mellitus Complications | Пол Sex | Вк Total | Возраст/ Age | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50 | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | >80 | ? |
| | Вкупно Total | Total | 7432 | 3 | 11 | 20 | 22 | 44 | 87 | 120 | 250 | 414 | 583 | 878 | 1059 | 1190 | 1119 | 780 | 477 | 375 | 0 |
| | | М/ m | 3457 | 1 | 0 | 10 | 9 | 13 | 25 | 51 | 124 | 234 | 304 | 427 | 502 | 533 | 523 | 311 | 231 | 159 | 0 |
| | | Ж/ f | 3975 | 2 | 11 | 10 | 13 | 31 | 62 | 69 | 126 | 180 | 279 | 451 | 557 | 657 | 596 | 469 | 246 | 216 | 0 |
| 0 | Кома Coma | М/ m | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 12 | 8 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| | | Ж/ f | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 6 | 11 | 8 | 14 | 3 | 4 | 0 |
| 1 | Кетоацидоза Ketoacidosis | М/ m | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 15 | 19 | 18 | 18 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| | | Ж/ f | 144 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 21 | 26 | 23 | 8 | 7 | 5 | 0 |
| 2 | Ренални компликации Renal complications | М/ m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| | | Ж/ f | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Офталмични компликации Ophthalmic complications | М/ m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | Ж/ f | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Невролошки компликации Neurological complications | М/ m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | Ж/ f | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Периферни циркулаторни компликации Peripheral circulatory complications | М/ m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| | | Ж/ f | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Други означени компликации Other specified complications | М/ m | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | | Ж/ f | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Мултипли компликации Multiple complications | М/ m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | Ж/ f | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Неозначени компликации Unspecified complications | М/ m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| | | Ж/ f | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| | | | 303 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 15 | 16 | 43 | 45 | 51 | 54 | 20 | 19 | 17 | 0 |
| | | | 345 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 11 | 16 | 29 | 37 | 52 | 61 | 46 | 41 | 19 | 14 | 0 |
| 9 | Без компликации Without complications | М/ m | 3154 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 21 | 46 | 113 | 219 | 288 | 384 | 457 | 482 | 469 | 291 | 212 | 142 | 0 |
| | | Ж/ f | 3630 | 1 | 8 | 10 | 12 | 28 | 54 | 66 | 115 | 164 | 250 | 414 | 505 | 596 | 550 | 428 | 227 | 202 | 0 |

Структура на ново регистрирани болни од шеќерна болест според вид на лекување, во Р.С. Македонија во 2020 година

New Diabetes Mellitus Cases by Type of Treatment of Diabetes Mellitus in R.N. Macedonia 2020

Табела /Table 7

| вид на лекување | мажи | жени | ? | Вкупно |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ? | 111 | 125 | 0 | 236 |
| % | 47.03 | 52.97 | 0.00 | 3.18 |
| орална медикаментозна терапија | 2,612 | 2,950 | 0 | 5,562 |
| % | 46.96 | 53.04 | 0.00 | 74.84 |
| диета | 545 | 743 | 0 | 1,288 |
| % | 42.31 | 57.69 | 0.00 | 17.33 |
| инсулин од почетокот на лекувањето | 126 | 83 | 0 | 209 |
| % | 60.29 | 39.71 | 0.00 | 2.81 |
| инсулин во покасна фаза од лекувањето | 63 | 74 | 0 | 137 |
| % | 45.99 | 54.01 | 0.00 | 1.84 |
| | 3,457 | 3,975 | 0 | 7,432 |
| % | 46.52 | 53.48 | 0.00 | |

Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест и структура според пол, возраст и вид на лекување во Р.С. Македонија во 2020 (град+село)

Total Number of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms by Sex, Age and Type of Treatment in R.N. Macedonia 2020 (urban+rural)

Табела /Table 8

| Возраст Age | Вкупно Total | | | | Со диета и лекови Diet and medication | | | | Со диета Diet | | | | Со инсулин од почеток Insulin at the beginning | | | | Со инсулин во покасна фаза Insulin in the later stage | | | | ? | | | |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------|--|-------------|-------------|-------|------------------|------------|-------------|-------|---|-----------|------------|-------|--|-----------|------------|-------|------------|------------|------------|-------|
| | М m | Ж f | М+Ж m+f | % | М m | Ж f | М+Ж m+f | % | М m | Ж f | М+Ж m+f | % | М m | Ж f | М+Ж m+f | % | М m | Ж f | М+Ж m+f | % | М m | Ж f | М+Ж m+f | % |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| -5 | 0 | 11 | 11 | 0.15 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 9 | 9 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| -10 | 10 | 10 | 20 | 0.27 | 3 | 3 | 6 | 0.11 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 6 | 5 | 11 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| -15 | 9 | 13 | 22 | 0.30 | 4 | 4 | 8 | 0.14 | 0 | 4 | 4 | 0.31 | 5 | 5 | 10 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| -20 | 13 | 31 | 44 | 0.59 | 1 | 11 | 12 | 0.22 | 6 | 17 | 23 | 1.79 | 6 | 3 | 9 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| -25 | 25 | 62 | 87 | 1.17 | 5 | 32 | 37 | 0.67 | 12 | 23 | 35 | 2.72 | 6 | 1 | 7 | 3.35 | 0 | 2 | 2 | 1.46 | 2 | 4 | 6 | 2.54 |
| -30 | 51 | 69 | 120 | 1.61 | 33 | 33 | 66 | 1.19 | 11 | 33 | 44 | 3.42 | 4 | 1 | 5 | 2.39 | 2 | 1 | 3 | 2.19 | 1 | 1 | 2 | 0.85 |
| -35 | 124 | 126 | 250 | 3.36 | 92 | 69 | 161 | 2.89 | 19 | 52 | 71 | 5.51 | 7 | 3 | 10 | 4.78 | 3 | 1 | 4 | 2.92 | 3 | 1 | 4 | 1.69 |
| -40 | 234 | 180 | 414 | 5.57 | 170 | 122 | 292 | 5.25 | 44 | 51 | 95 | 7.38 | 10 | 2 | 12 | 5.74 | 2 | 1 | 3 | 2.19 | 8 | 4 | 12 | 5.08 |
| -45 | 304 | 279 | 583 | 7.84 | 237 | 200 | 437 | 7.86 | 46 | 61 | 107 | 8.31 | 9 | 4 | 13 | 6.22 | 5 | 8 | 13 | 9.49 | 7 | 6 | 13 | 5.51 |
| -50 | 427 | 451 | 878 | 11.81 | 321 | 344 | 665 | 11.96 | 78 | 83 | 161 | 12.50 | 12 | 4 | 16 | 7.66 | 6 | 4 | 10 | 7.30 | 10 | 16 | 26 | 11.02 |
| -55 | 502 | 557 | 1059 | 14.25 | 394 | 430 | 824 | 14.81 | 71 | 95 | 166 | 12.89 | 17 | 6 | 23 | 11.00 | 3 | 8 | 11 | 8.03 | 17 | 18 | 35 | 14.83 |
| -60 | 533 | 657 | 1190 | 16.01 | 409 | 512 | 921 | 16.56 | 72 | 98 | 170 | 13.20 | 12 | 9 | 21 | 10.05 | 14 | 15 | 29 | 21.17 | 26 | 23 | 49 | 20.76 |
| -65 | 523 | 596 | 1119 | 15.06 | 414 | 462 | 876 | 15.75 | 76 | 87 | 163 | 12.66 | 11 | 13 | 24 | 11.48 | 8 | 16 | 24 | 17.52 | 14 | 18 | 32 | 13.56 |
| -70 | 311 | 469 | 780 | 10.50 | 242 | 364 | 606 | 10.90 | 40 | 69 | 109 | 8.46 | 10 | 10 | 20 | 9.57 | 8 | 8 | 16 | 11.68 | 11 | 18 | 29 | 12.29 |
| -75 | 231 | 246 | 477 | 6.42 | 166 | 196 | 362 | 6.51 | 40 | 33 | 73 | 5.67 | 7 | 4 | 11 | 5.26 | 10 | 5 | 15 | 10.95 | 8 | 8 | 16 | 6.78 |
| +80 | 159 | 216 | 375 | 5.05 | 121 | 167 | 288 | 5.18 | 29 | 34 | 63 | 4.89 | 3 | 2 | 5 | 2.39 | 2 | 5 | 7 | 5.11 | 4 | 8 | 12 | 5.08 |
| | 3457 | 3975 | 7432 | | 2612 | 2950 | 5562 | | 545 | 743 | 1288 | | 126 | 83 | 209 | | 63 | 74 | 137 | | 111 | 125 | 236 | |

Страна 1 од 1

Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест на 100 000 жители според пол, вид на лекување и здравствени региони во Р.С. Македонија во 2020 (град+село)

Total Number of New Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms, per 100 000 population by Sex, Type of Treatment and Health Regions in R.N.Macedonia 2020 (urban+rular)

Табела /Table 9

| Здравствени региони Health Regions | Вкупно | | | Со диета и лекови | | | Со диета | | | Со инсулин од почеток | | | Со инсулин во покасна фаза | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------------------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|
| | Total | | | Diet and medications | | | Diet | | | Insulin at the beginning | | | Insulin in later stage | | |
| | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж |
| БЕРОВО | 13 | 19 | 32 | 10 | 16 | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 147.69 | 223.00 | 178.96 | 113.61 | 187.79 | 150.10 | 22.72 | 23.47 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 5.77 |
| БИТОЛА | 266 | 248 | 514 | 208 | 184 | 392 | 43 | 57 | 100 | 14 | 5 | 19 | 0 | 1 | 1 |
| | 537.63 | 489.66 | 511.37 | 420.41 | 363.30 | 391.52 | 86.91 | 112.54 | 99.88 | 28.30 | 9.87 | 18.98 | 0.00 | 1.97 | 1.00 |
| БРОД | 31 | 24 | 55 | 29 | 20 | 49 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543.19 | 454.63 | 482.43 | 508.15 | 378.86 | 446.02 | 17.52 | 56.83 | 36.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ВАЛАНДОВО | 11 | 7 | 18 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | 183.39 | 123.92 | 120.20 | 116.71 | 53.11 | 85.86 | 0.00 | 17.70 | 8.59 | 33.34 | 0.00 | 17.17 | 0.00 | 17.70 | 8.59 |
| ВЕЛЕС | 84 | 106 | 190 | 68 | 87 | 155 | 9 | 10 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| | 251.77 | 326.38 | 271.87 | 203.81 | 267.88 | 235.42 | 26.98 | 30.79 | 28.86 | 5.99 | 6.16 | 6.08 | 3.00 | 0.00 | 1.52 |
| ВИНИЦА | 20 | 20 | 40 | 20 | 14 | 34 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 203.25 | 212.47 | 202.57 | 203.25 | 148.73 | 176.60 | 0.00 | 53.12 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГЕВГЕЛИЈА | 100 | 109 | 209 | 87 | 94 | 181 | 8 | 10 | 18 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| | 591.82 | 639.90 | 615.96 | 514.88 | 551.84 | 533.44 | 47.35 | 58.71 | 53.05 | 23.67 | 17.61 | 20.63 | 5.92 | 11.74 | 8.84 |
| ГОСТИВАР | 242 | 335 | 577 | 145 | 187 | 332 | 71 | 102 | 173 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| | 402.62 | 556.15 | 432.10 | 241.24 | 310.45 | 275.88 | 118.12 | 169.33 | 143.76 | 4.99 | 9.96 | 7.48 | 4.99 | 4.98 | 4.99 |
| ДЕБАР | 29 | 17 | 46 | 25 | 14 | 39 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 200.68 | 124.01 | 159.80 | 173.00 | 102.12 | 138.49 | 20.76 | 7.29 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 7.29 | 7.10 |
| ДЕЛЧЕВО | 39 | 22 | 61 | 36 | 19 | 55 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 329.36 | 193.90 | 263.08 | 304.03 | 167.46 | 237.20 | 25.34 | 26.44 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ДЕМИР ХИСАР | 9 | 21 | 30 | 7 | 18 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 219.19 | 551.91 | 379.22 | 170.48 | 473.06 | 316.02 | 48.71 | 26.28 | 37.92 | 0.00 | 26.28 | 12.64 | 0.00 | 26.28 | 12.64 |
| КАВАДАРЦИ | 68 | 67 | 135 | 60 | 60 | 120 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 315.41 | 316.02 | 299.35 | 278.31 | 283.01 | 280.64 | 4.64 | 18.87 | 11.69 | 9.28 | 4.72 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КИЧЕВО | 99 | 142 | 241 | 88 | 121 | 209 | 6 | 16 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 346.26 | 506.60 | 411.51 | 307.79 | 431.68 | 369.12 | 20.99 | 57.08 | 38.85 | 3.50 | 3.57 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КОЧАНИ | 58 | 71 | 129 | 48 | 62 | 110 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 243.96 | 304.16 | 261.05 | 201.90 | 265.60 | 233.46 | 29.44 | 21.42 | 25.47 | 0.00 | 4.28 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КРАТОВО | 15 | 13 | 28 | 14 | 10 | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 316.06 | 301.55 | 309.15 | 294.99 | 231.96 | 264.99 | 0.00 | 46.39 | 22.08 | 21.07 | 23.20 | 22.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КРИВА ПАЛАНКА | 33 | 37 | 70 | 31 | 34 | 65 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 272.64 | 330.53 | 296.16 | 256.11 | 303.73 | 278.99 | 8.26 | 17.87 | 12.88 | 0.00 | 8.93 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КРУШЕВО | 20 | 15 | 35 | 16 | 11 | 27 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423.10 | 329.74 | 366.54 | 338.48 | 241.81 | 291.07 | 84.62 | 65.95 | 75.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КУМАНОВО | 220 | 245 | 465 | 170 | 190 | 360 | 35 | 44 | 79 | 10 | 9 | 19 | 0 | 1 | 1 |
| | 302.33 | 345.25 | 319.35 | 233.62 | 267.74 | 250.47 | 48.10 | 62.00 | 54.96 | 13.74 | 12.68 | 13.22 | 0.00 | 1.41 | 0.70 |
| НЕГОТИНО | 43 | 48 | 91 | 35 | 35 | 70 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 365.74 | 420.09 | 362.33 | 297.69 | 306.32 | 301.95 | 51.03 | 52.51 | 51.76 | 0.00 | 8.75 | 4.31 | 8.51 | 0.00 | 4.31 |
| ОХРИД | 44 | 56 | 100 | 28 | 42 | 70 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| | 162.77 | 199.24 | 157.78 | 103.58 | 149.43 | 126.95 | 18.50 | 21.35 | 19.95 | 3.70 | 3.56 | 3.63 | 7.40 | 7.12 | 7.25 |
| ПРИЛЕП | 220 | 215 | 435 | 180 | 167 | 347 | 30 | 39 | 69 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 |
| | 463.35 | 463.26 | 461.18 | 379.11 | 359.84 | 369.58 | 63.18 | 84.03 | 73.49 | 14.74 | 15.08 | 14.91 | 4.21 | 2.15 | 3.20 |
| ПРОБИШТИП | 14 | 13 | 27 | 12 | 13 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 184.77 | 179.43 | 182.16 | 158.37 | 179.43 | 168.67 | 13.20 | 0.00 | 6.75 | 13.20 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест на 100 000 жители според пол, вид на лекување и здравствени региони во Р.С. Македонија во 2020 (град+село)

Страна 1 од 2

| Здравствени региони Health Regions | Вкупно | | | Со диета и лекови | | | Со диета | | | Со инсулин од почеток | | | Со инсулин во покасна фаза | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | Total | | | Diet and medications | | | Diet | | | Insulin at the beginning | | | Insulin in later stage | | |
| | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж |
| РАДОВИШ | 10 | 17 | 27 | 10 | 14 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 59.88 | 106.54 | 82.68 | 59.88 | 87.74 | 73.49 | 0.00 | 6.27 | 3.06 | 0.00 | 12.53 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| РЕСЕН | 39 | 42 | 81 | 27 | 29 | 56 | 7 | 11 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| | 475.44 | 526.65 | 500.68 | 329.15 | 363.64 | 346.15 | 85.33 | 137.93 | 111.26 | 60.95 | 12.54 | 37.09 | 0.00 | 12.54 | 6.18 |
| СКОПЈЕ | 1073 | 1160 | 2233 | 818 | 891 | 1709 | 176 | 230 | 406 | 51 | 20 | 71 | 21 | 14 | 35 |
| | 344.78 | 361.53 | 351.38 | 262.84 | 277.69 | 270.38 | 56.55 | 71.68 | 64.23 | 16.39 | 6.23 | 11.23 | 6.75 | 4.36 | 5.54 |
| СВЕТИ НИКОЛЕ | 43 | 56 | 99 | 37 | 48 | 85 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| | 414.54 | 583.45 | 490.71 | 356.70 | 500.10 | 425.62 | 0.00 | 41.68 | 20.03 | 28.92 | 41.68 | 35.05 | 19.28 | 0.00 | 10.01 |
| СТРУГА | 73 | 74 | 147 | 51 | 62 | 113 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| | 212.87 | 216.51 | 203.00 | 148.71 | 181.40 | 165.03 | 29.16 | 8.78 | 18.99 | 11.66 | 2.93 | 7.30 | 11.66 | 11.70 | 11.68 |
| СТРУМИЦА | 164 | 235 | 399 | 112 | 169 | 281 | 19 | 12 | 31 | 5 | 8 | 13 | 13 | 31 | 44 |
| | 342.51 | 500.43 | 389.07 | 233.91 | 359.88 | 296.28 | 39.68 | 25.55 | 32.69 | 10.44 | 17.04 | 13.71 | 27.15 | 66.01 | 46.39 |
| ТЕТОВО | 348 | 515 | 863 | 216 | 322 | 538 | 92 | 156 | 248 | 6 | 5 | 11 | 11 | 10 | 21 |
| | 340.06 | 515.37 | 404.42 | 211.07 | 322.23 | 265.99 | 89.90 | 156.11 | 122.61 | 5.86 | 5.00 | 5.44 | 10.75 | 10.01 | 10.38 |
| ШТИП | 29 | 26 | 55 | 17 | 14 | 31 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| | 110.46 | 98.54 | 85.49 | 64.75 | 53.06 | 58.89 | 11.43 | 15.16 | 13.30 | 15.24 | 7.58 | 11.40 | 0.00 | 3.79 | 1.90 |
| Вкупно ... | 3457 | 3975 | 7432 | 2612 | 2950 | 5562 | 545 | 743 | 1288 | 126 | 83 | 209 | 63 | 74 | 137 |
| | 332.42 | 383.41 | 357.88 | 251.16 | 284.55 | 267.83 | 52.41 | 71.67 | 62.02 | 12.12 | 8.01 | 10.06 | 6.06 | 7.14 | 6.60 |

Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест според дијагнози, пол, здравствени региони во Р.С. Македонија во 2020 (град+село)
 Total Number of Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms by Diagnose, Sex and Health Regions in R.N. Macedonia 2020 (urban+rular)

Табела /Table 10

| Здравствени региони Health Regions | Вкупно/Total | | | E10 | | | E11 | | | E12 | | | E13 | | | E14 | | | Друго | | |
|---------------------------------------|--------------|--------|--------|------|------|------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж |
| БЕРОВО | 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 147.69 | 223.00 | 122.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.69 | 223.00 | 184.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| БИТОЛА | 266 | 248 | 514 | 1 | 1 | 2 | 265 | 246 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 537.63 | 489.66 | 513.70 | 2.02 | 1.97 | 2.00 | 535.61 | 485.71 | 510.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| БРОД | 31 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543.19 | 454.63 | 249.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.19 | 454.63 | 500.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ВАЛАНДОВО | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 183.39 | 123.92 | 71.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.39 | 123.92 | 154.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ВЕЛЕС | 84 | 106 | 190 | 1 | 0 | 1 | 83 | 106 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 251.77 | 326.38 | 244.99 | 3.00 | 0.00 | 1.52 | 248.77 | 326.38 | 287.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ВИНИЦА | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 203.25 | 212.47 | 123.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.25 | 212.47 | 207.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГЕВГЕЛИЈА | 100 | 109 | 209 | 1 | 1 | 2 | 98 | 108 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 591.82 | 639.90 | 421.24 | 5.92 | 5.87 | 5.89 | 579.98 | 634.03 | 607.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГОСТИВАР | 242 | 335 | 577 | 3 | 4 | 7 | 238 | 331 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 402.62 | 556.15 | 520.37 | 4.99 | 6.64 | 5.82 | 395.97 | 549.51 | 472.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ДЕБАР | 29 | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 200.68 | 124.01 | 89.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.68 | 124.01 | 163.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ДЕЛЧЕВО | 39 | 22 | 61 | 0 | 0 | 0 | 39 | 22 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 329.36 | 193.90 | 133.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.36 | 193.90 | 263.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ДЕМИР ХИСАР | 9 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 219.19 | 551.91 | 274.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.19 | 551.91 | 379.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КАВАДАРЦИ | 68 | 67 | 135 | 0 | 0 | 0 | 68 | 67 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 315.41 | 316.02 | 224.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.41 | 316.02 | 315.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КИЧЕВО | 99 | 142 | 241 | 1 | 2 | 3 | 98 | 140 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 346.26 | 506.60 | 349.79 | 3.50 | 7.14 | 5.30 | 342.77 | 499.46 | 420.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КОЧАНИ | 58 | 71 | 129 | 0 | 1 | 1 | 58 | 70 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 243.96 | 304.16 | 208.69 | 0.00 | 4.28 | 2.12 | 243.96 | 299.88 | 271.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест според дијагнози, пол, здравствени региони во Р.С. Македонија во 2020 (град+село)

Страна 1 од 3

| Здравствени региони Health Regions | Вкупно/Total | | | E10 | | | E11 | | | E12 | | | E13 | | | E14 | | | Друго | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | |
| КРАТОВО | 15 | 13 | 28 | 0 | 1 | 1 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 316.06 | 301.55 | 158.54 | 0.00 | 23.20 | 11.04 | 316.06 | 278.36 | 298.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КРИВА ПАЛАНКА | 33 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 272.64 | 330.53 | 191.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.38 | 330.53 | 296.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КРУШЕВО | 20 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423.10 | 329.74 | 181.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.10 | 329.74 | 377.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КУМАНОВО | 220 | 245 | 465 | 1 | 2 | 3 | 219 | 243 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 302.33 | 345.25 | 390.46 | 1.37 | 2.82 | 2.09 | 300.96 | 342.43 | 321.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НЕГОТИНО | 43 | 48 | 91 | 0 | 1 | 1 | 43 | 47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 365.74 | 420.09 | 250.05 | 0.00 | 8.75 | 4.31 | 365.74 | 411.34 | 388.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ОХРИД | 44 | 56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 44 | 56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 162.77 | 199.24 | 145.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.77 | 199.24 | 181.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ПРИЛЕП | 220 | 215 | 435 | 1 | 1 | 2 | 219 | 214 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 463.35 | 463.26 | 448.99 | 2.11 | 2.15 | 2.13 | 461.25 | 461.11 | 461.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ПРОБИШТИП | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 184.77 | 179.43 | 101.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.77 | 179.43 | 182.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| РАДОВИШ | 10 | 17 | 27 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 59.88 | 106.54 | 62.06 | 0.00 | 6.27 | 3.06 | 59.88 | 100.28 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| РЕСЕН | 39 | 42 | 81 | 2 | 1 | 3 | 37 | 41 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 475.44 | 526.65 | 298.61 | 24.38 | 12.54 | 18.54 | 451.05 | 514.11 | 482.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| СКОПЈЕ | 1073 | 1160 | 2233 | 11 | 8 | 19 | 1062 | 1151 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 344.78 | 361.53 | 1256.52 | 3.53 | 2.49 | 3.01 | 341.24 | 358.72 | 350.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| СВЕТИ НИКОЛЕ | 43 | 56 | 99 | 1 | 1 | 2 | 42 | 55 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414.54 | 583.45 | 323.41 | 9.64 | 10.42 | 10.01 | 404.90 | 573.04 | 485.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| СТРУГА | 73 | 74 | 147 | 0 | 0 | 0 | 73 | 74 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212.87 | 216.51 | 181.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.87 | 216.51 | 214.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| СТРУМИЦА | 164 | 235 | 399 | 1 | 2 | 3 | 163 | 232 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 342.51 | 500.43 | 411.78 | 2.09 | 4.26 | 3.16 | 340.42 | 494.04 | 416.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ТЕТОВО | 348 | 515 | 863 | 1 | 6 | 7 | 347 | 507 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 340.06 | 515.37 | 602.62 | 0.98 | 6.00 | 3.46 | 339.08 | 507.37 | 422.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Здравствени региони Health Regions | Вкупно/Total | | | E10 | | | E11 | | | E12 | | | E13 | | | E14 | | | Друго | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | М | Ж | М+Ж | |
| ШТИП | 29 | 26 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110.46 | 98.54 | 78.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.46 | 98.54 | 104.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вкупно ... | 3457 | 3975 | 7432 | 25 | 33 | 58 | 3429 | 3937 | 7366 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 332.42 | 383.41 | 357.88 | 2.40 | 3.18 | 2.79 | 329.72 | 379.75 | 354.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест по статистички региони и општини Р.С.Македонија во 2020

Total Number of New Diabetes Mellitus Cases by Sex and Municipalities in R.N.Macedonia 2020

Tabela /Table 11

| Регион/ | % во регион | Општина | мажи | жени | вкупно | % на вк. |
|-------------|-------------|---------------------|------|------|--------|----------|
| Вардарски | | | 238 | 277 | 515 | 6.93% |
| | 28.93% | Велес | 65 | 84 | 149 | 2.00% |
| | 2.72% | Градско | 6 | 8 | 14 | 0.19% |
| | 2.14% | Демир Капија | 2 | 9 | 11 | 0.15% |
| | 21.17% | Кавадарци | 50 | 59 | 109 | 1.47% |
| | 1.36% | Лозово | 4 | 3 | 7 | 0.09% |
| | 15.53% | Неготино | 41 | 39 | 80 | 1.08% |
| | 5.05% | Росоман | 18 | 8 | 26 | 0.35% |
| | 17.86% | Свети Николе | 39 | 53 | 92 | 1.24% |
| | 5.24% | Чашка | 13 | 14 | 27 | 0.36% |
| Источен | | | 173 | 171 | 344 | 4.63% |
| | 7.27% | Берово | 10 | 15 | 25 | 0.34% |
| | 11.63% | Виница | 20 | 20 | 40 | 0.54% |
| | 10.17% | Делчево | 23 | 12 | 35 | 0.47% |
| | 2.62% | Зрновци | 4 | 5 | 9 | 0.12% |
| | 2.03% | Карбинци | 5 | 2 | 7 | 0.09% |
| | 31.10% | Кочани | 47 | 60 | 107 | 1.44% |
| | 7.56% | Македонска Каменица | 16 | 10 | 26 | 0.35% |
| | 2.03% | Пехчево | 3 | 4 | 7 | 0.09% |
| | 7.85% | Пробиштип | 14 | 13 | 27 | 0.36% |
| | 3.78% | Чешиново - Облешево | 7 | 6 | 13 | 0.17% |
| | 13.95% | Штип | 24 | 24 | 48 | 0.65% |
| Југозападен | | | 276 | 313 | 589 | 7.93% |
| | 1.70% | Вевчани | 4 | 6 | 10 | 0.13% |
| | 7.64% | Дебар | 29 | 16 | 45 | 0.61% |
| | 1.02% | Дебарца | 2 | 4 | 6 | 0.08% |
| | 40.41% | Кичево | 97 | 141 | 238 | 3.20% |
| | 7.98% | Македонски Брод | 25 | 22 | 47 | 0.63% |
| | 15.96% | Охрид | 42 | 52 | 94 | 1.26% |
| | 1.87% | Пласница | 8 | 3 | 11 | 0.15% |
| | 23.26% | Струга | 69 | 68 | 137 | 1.84% |
| | 0.17% | Центар Жупа | 0 | 1 | 1 | 0.01% |

| Регион/ | % во регион | Општина | мажи | жени | вкупно | % на вк. |
|---------------|-------------|-------------------|------|------|--------|----------|
| Југоисточен | | | 285 | 368 | 653 | 8.79% |
| | 7.20% | Богданци | 19 | 28 | 47 | 0.63% |
| | 4.75% | Босилово | 15 | 16 | 31 | 0.42% |
| | 2.76% | Валандово | 11 | 7 | 18 | 0.24% |
| | 4.90% | Василево | 8 | 24 | 32 | 0.43% |
| | 24.20% | Гевгелија | 78 | 80 | 158 | 2.13% |
| | 0.61% | Дојран | 3 | 1 | 4 | 0.05% |
| | 0.46% | Конче | 3 | 0 | 3 | 0.04% |
| | 6.28% | Ново Село | 23 | 18 | 41 | 0.55% |
| | 3.68% | Радовиш | 7 | 17 | 24 | 0.32% |
| | 45.18% | Струмица | 118 | 177 | 295 | 3.97% |
| Пелагониски | | | 554 | 541 | 1,095 | 14.73% |
| | 42.83% | Битола | 238 | 231 | 469 | 6.31% |
| | 2.74% | Демир Хисар | 9 | 21 | 30 | 0.40% |
| | 3.20% | Долнени | 13 | 22 | 35 | 0.47% |
| | 1.92% | Кривогаштани | 11 | 10 | 21 | 0.28% |
| | 2.47% | Крушево | 16 | 11 | 27 | 0.36% |
| | 1.74% | Могила | 13 | 6 | 19 | 0.26% |
| | 2.37% | Новаци | 15 | 11 | 26 | 0.35% |
| | 35.34% | Прилеп | 200 | 187 | 387 | 5.21% |
| | 7.40% | Ресен | 39 | 42 | 81 | 1.09% |
| Полошки | | | 590 | 850 | 1,440 | 19.38% |
| | 7.71% | Боговиње | 42 | 69 | 111 | 1.49% |
| | 1.60% | Брвеница | 10 | 13 | 23 | 0.31% |
| | 3.89% | Врапчиште | 21 | 35 | 56 | 0.75% |
| | 34.17% | Гостивар | 209 | 283 | 492 | 6.62% |
| | 6.46% | Желино | 36 | 57 | 93 | 1.25% |
| | 1.46% | Јегуновце | 7 | 14 | 21 | 0.28% |
| | 2.01% | Маврово и Ростуша | 12 | 17 | 29 | 0.39% |
| | 7.29% | Теарце | 38 | 67 | 105 | 1.41% |
| | 35.42% | Тетово | 215 | 295 | 510 | 6.86% |
| Североисточен | | | 268 | 295 | 563 | 7.58% |
| | 4.97% | Кратово | 15 | 13 | 28 | 0.38% |
| | 10.83% | Крива Паланка | 29 | 32 | 61 | 0.82% |
| | 69.45% | Куманово | 185 | 206 | 391 | 5.26% |
| | 11.72% | Липково | 31 | 35 | 66 | 0.89% |
| | 1.60% | Ранковце | 4 | 5 | 9 | 0.12% |
| | 1.42% | Старо Нагоричане | 4 | 4 | 8 | 0.11% |

| Регион/ | % во регион | Општина | мажи | жени | вкупно | % на вк. |
|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Скопски | | | 1,073 | 1,160 | 2,233 | 30.05% |
| | 11.02% | Аеродром | 113 | 133 | 246 | 3.31% |
| | 0.85% | Арачиново | 11 | 8 | 19 | 0.26% |
| | 7.61% | Бутел | 95 | 75 | 170 | 2.29% |
| | 15.45% | Гази Баба | 165 | 180 | 345 | 4.64% |
| | 6.09% | Ѓорче Петров | 64 | 72 | 136 | 1.83% |
| | 0.99% | Зелениково | 8 | 14 | 22 | 0.30% |
| | 2.33% | Илинден | 27 | 25 | 52 | 0.70% |
| | 9.09% | Карпош | 103 | 100 | 203 | 2.73% |
| | 10.66% | Кисела Вода | 111 | 127 | 238 | 3.20% |
| | 1.97% | Петровец | 21 | 23 | 44 | 0.59% |
| | 7.84% | Сарај | 72 | 103 | 175 | 2.35% |
| | 0.72% | Сопиште | 6 | 10 | 16 | 0.22% |
| | 2.33% | Студеничани | 21 | 31 | 52 | 0.70% |
| | 8.73% | Центар | 99 | 96 | 195 | 2.62% |
| | 10.75% | Чаир | 122 | 118 | 240 | 3.23% |
| | 1.39% | Чучер - Сандево | 12 | 19 | 31 | 0.42% |
| | 2.19% | Шуто Оризари | 23 | 26 | 49 | 0.66% |
| Вкупно | | | 3,457 | 3,975 | 7,432 | |

Вкупен број на ново регистрирани болни од шеќерна болест (стапка на 100 000 жители) според пол по општини во РС. Македонија во 2020

Total Number of New Diabetes Mellitus Cases (rare per 100 000) by Sex and Municipalities in R.N.Macedonia 2020

Tabela /Table 12

| Регион/ % во регион | Општина | случаи | | | | население | | | стапка на 100.000 жители | | |
|------------------------|--------------|--------|------|--------|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|-------|--------|
| | | мажи | жени | вкупно | % на вк. | мажи | жени | вкупно | мажи | жени | вкупно |
| Вардарски | | 238 | 277 | 515 | 6.93% | 77,053 | 74,702 | 151,755 | 308.9 | 370.8 | 339.4 |
| 28.93% | Велес | 65 | 84 | 149 | 2.00% | 27,127 | 26,967 | 54,094 | 239.6 | 311.5 | 275.4 |
| 2.72% | Градско | 6 | 8 | 14 | 0.19% | 1,881 | 1,661 | 3,542 | 319.0 | 481.6 | 395.3 |
| 2.14% | Демир Капија | 2 | 9 | 11 | 0.15% | 2,044 | 1,913 | 3,957 | 97.8 | 470.5 | 278.0 |
| 21.17% | Кавадарци | 50 | 59 | 109 | 1.47% | 19,452 | 19,258 | 38,710 | 257.0 | 306.4 | 281.6 |
| 1.36% | Лозово | 4 | 3 | 7 | 0.09% | 1,354 | 1,159 | 2,513 | 295.4 | 258.8 | 278.6 |
| 15.53% | Неготино | 41 | 39 | 80 | 1.08% | 9,713 | 9,513 | 19,226 | 422.1 | 410.0 | 416.1 |
| 5.05% | Росоман | 18 | 8 | 26 | 0.35% | 2,107 | 1,943 | 4,050 | 854.3 | 411.7 | 642.0 |
| 17.86% | Свети Николе | 39 | 53 | 92 | 1.24% | 9,019 | 8,439 | 17,458 | 432.4 | 628.0 | 527.0 |
| 5.24% | Чашка | 13 | 14 | 27 | 0.36% | 4,356 | 3,849 | 8,205 | 298.4 | 363.7 | 329.1 |

| Регион/ % во регион | Општина | случаи | | | | население | | | стапка на 100.000 жители | | |
|------------------------|---------------------|--------|------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------------------------|-------|--------|
| | | мажи | жени | вкупно | % на вк. | мажи | жени | вкупно | мажи | жени | вкупно |
| Источен | | 173 | 171 | 344 | 4.63% | 88,089 | 86,252 | 174,341 | 196.4 | 198.3 | 197.3 |
| 7.27% | Берово | 10 | 15 | 25 | 0.34% | 6,387 | 6,182 | 12,569 | 156.6 | 242.6 | 198.9 |
| 11.63% | Виница | 20 | 20 | 40 | 0.54% | 9,840 | 9,413 | 19,253 | 203.3 | 212.5 | 207.8 |
| 10.17% | Делчево | 23 | 12 | 35 | 0.47% | 7,992 | 7,829 | 15,821 | 287.8 | 153.3 | 221.2 |
| 2.62% | Зрновци | 4 | 5 | 9 | 0.12% | 1,540 | 1,403 | 2,943 | 259.7 | 356.4 | 305.8 |
| 2.03% | Карбинци | 5 | 2 | 7 | 0.09% | 1,989 | 1,923 | 3,912 | 251.4 | 104.0 | 178.9 |
| 31.10% | Кочани | 47 | 60 | 107 | 1.44% | 18,756 | 18,722 | 37,478 | 250.6 | 320.5 | 285.5 |
| 7.56% | Македонска Каменица | 16 | 10 | 26 | 0.35% | 3,849 | 3,517 | 7,366 | 415.7 | 284.3 | 353.0 |
| 2.03% | Пехчево | 3 | 4 | 7 | 0.09% | 2,415 | 2,338 | 4,753 | 124.2 | 171.1 | 147.3 |
| 7.85% | Пробиштип | 14 | 13 | 27 | 0.36% | 7,577 | 7,245 | 14,822 | 184.8 | 179.4 | 182.2 |
| 3.78% | Чешиново - Облешево | 7 | 6 | 13 | 0.17% | 3,478 | 3,218 | 6,696 | 201.3 | 186.5 | 194.1 |
| 13.95% | Штип | 24 | 24 | 48 | 0.65% | 24,266 | 24,462 | 48,728 | 98.9 | 98.1 | 98.5 |
| Југозападен | | 276 | 313 | 589 | 7.93% | 110,075 | 109,304 | 219,379 | 250.7 | 286.4 | 268.5 |
| 1.70% | Вевчани | 4 | 6 | 10 | 0.13% | 1,235 | 1,180 | 2,415 | 323.9 | 508.5 | 414.1 |
| 7.64% | Дебар | 29 | 16 | 45 | 0.61% | 10,810 | 10,213 | 21,023 | 268.3 | 156.7 | 214.1 |
| 1.02% | Дебарца | 2 | 4 | 6 | 0.08% | 1,871 | 1,834 | 3,705 | 106.9 | 218.1 | 161.9 |
| 40.41% | Кичево | 97 | 141 | 238 | 3.20% | 28,591 | 28,030 | 56,621 | 339.3 | 503.0 | 420.3 |
| 7.98% | Македонски Брод | 25 | 22 | 47 | 0.63% | 3,156 | 2,862 | 6,018 | 792.1 | 768.7 | 781.0 |
| 15.96% | Охрид | 42 | 52 | 94 | 1.26% | 25,161 | 26,273 | 51,434 | 166.9 | 197.9 | 182.8 |
| 1.87% | Пласница | 8 | 3 | 11 | 0.15% | 2,551 | 2,417 | 4,968 | 313.6 | 124.1 | 221.4 |
| 23.26% | Струга | 69 | 68 | 137 | 1.84% | 33,059 | 32,999 | 66,058 | 208.7 | 206.1 | 207.4 |
| 0.17% | Центар Жупа | 0 | 1 | 1 | 0.01% | 3,641 | 3,496 | 7,137 | 0.0 | 28.6 | 14.0 |

| Регион/ % во регион | Општина | случаи | | | | население | | | стапка на 100.000 жители | | |
|------------------------|--------------|--------|------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------------------------|-------|--------|
| | | мажи | жени | вкупно | % на вк. | мажи | жени | вкупно | мажи | жени | вкупно |
| Југоисточен | | 285 | 368 | 653 | 8.79% | 87,477 | 85,599 | 173,076 | 325.8 | 429.9 | 377.3 |
| 7.20% | Богданци | 19 | 28 | 47 | 0.63% | 4,039 | 4,016 | 8,055 | 470.4 | 697.2 | 583.5 |
| 4.75% | Босилово | 15 | 16 | 31 | 0.42% | 7,174 | 6,735 | 13,909 | 209.1 | 237.6 | 222.9 |
| 2.76% | Валандово | 11 | 7 | 18 | 0.24% | 5,998 | 5,649 | 11,647 | 183.4 | 123.9 | 154.5 |
| 4.90% | Василево | 8 | 24 | 32 | 0.43% | 6,681 | 6,312 | 12,993 | 119.7 | 380.2 | 246.3 |
| 24.20% | Гевгелија | 78 | 80 | 158 | 2.13% | 11,224 | 11,377 | 22,601 | 694.9 | 703.2 | 699.1 |
| 0.61% | Дојран | 3 | 1 | 4 | 0.05% | 1,634 | 1,641 | 3,275 | 183.6 | 60.9 | 122.1 |
| 0.46% | Конче | 3 | 0 | 3 | 0.04% | 1,886 | 1,673 | 3,559 | 159.1 | 0.0 | 84.3 |
| 6.28% | Ново Село | 23 | 18 | 41 | 0.55% | 5,391 | 5,153 | 10,544 | 426.6 | 349.3 | 388.8 |
| 3.68% | Радовиш | 7 | 17 | 24 | 0.32% | 14,814 | 14,283 | 29,097 | 47.3 | 119.0 | 82.5 |
| 45.18% | Струмица | 118 | 177 | 295 | 3.97% | 28,636 | 28,760 | 57,396 | 412.1 | 615.4 | 514.0 |
| Пелагониски | | 554 | 541 | 1,095 | 14.73% | 113,992 | 113,386 | 227,378 | 486.0 | 477.1 | 481.6 |
| 42.83% | Битола | 238 | 231 | 469 | 6.31% | 44,730 | 46,363 | 91,093 | 532.1 | 498.2 | 514.9 |
| 2.74% | Демир Хисар | 9 | 21 | 30 | 0.40% | 4,106 | 3,805 | 7,911 | 219.2 | 551.9 | 379.2 |
| 3.20% | Долнени | 13 | 22 | 35 | 0.47% | 7,440 | 6,693 | 14,133 | 174.7 | 328.7 | 247.6 |
| 1.92% | Кривогаштани | 11 | 10 | 21 | 0.28% | 2,873 | 2,570 | 5,443 | 382.9 | 389.1 | 385.8 |
| 2.47% | Крушево | 16 | 11 | 27 | 0.36% | 4,727 | 4,549 | 9,276 | 338.5 | 241.8 | 291.1 |
| 1.74% | Могила | 13 | 6 | 19 | 0.26% | 3,170 | 2,832 | 6,002 | 410.1 | 211.9 | 316.6 |
| 2.37% | Новаци | 15 | 11 | 26 | 0.35% | 1,576 | 1,452 | 3,028 | 951.8 | 757.6 | 858.7 |
| 35.34% | Прилеп | 200 | 187 | 387 | 5.21% | 37,167 | 37,147 | 74,314 | 538.1 | 503.4 | 520.8 |
| 7.40% | Ресен | 39 | 42 | 81 | 1.09% | 8,203 | 7,975 | 16,178 | 475.4 | 526.6 | 500.7 |

| Регион/ % во регион | Општина | случаи | | | | население | | | стапка на 100.000 жители | | |
|------------------------|-------------------|--------|------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------------------------|-------|--------|
| | | мажи | жени | вкупно | % на вк. | мажи | жени | вкупно | мажи | жени | вкупно |
| Полошки | | 590 | 850 | 1,440 | 19.38% | 162,441 | 160,164 | 322,605 | 363.2 | 530.7 | 446.4 |
| 7.71% | Боговиње | 42 | 69 | 111 | 1.49% | 15,897 | 15,197 | 31,094 | 264.2 | 454.0 | 357.0 |
| 1.60% | Брвеница | 10 | 13 | 23 | 0.31% | 8,341 | 8,281 | 16,622 | 119.9 | 157.0 | 138.4 |
| 3.89% | Врапчиште | 21 | 35 | 56 | 0.75% | 13,778 | 13,869 | 27,647 | 152.4 | 252.4 | 202.6 |
| 34.17% | Гостивар | 209 | 283 | 492 | 6.62% | 41,896 | 41,951 | 83,847 | 498.9 | 674.6 | 586.8 |
| 6.46% | Желино | 36 | 57 | 93 | 1.25% | 14,365 | 14,050 | 28,415 | 250.6 | 405.7 | 327.3 |
| 1.46% | Јегуновце | 7 | 14 | 21 | 0.28% | 5,329 | 5,017 | 10,346 | 131.4 | 279.1 | 203.0 |
| 2.01% | Маврово и Ростуша | 12 | 17 | 29 | 0.39% | 4,432 | 4,416 | 8,848 | 270.8 | 385.0 | 327.8 |
| 7.29% | Теарце | 38 | 67 | 105 | 1.41% | 11,818 | 11,205 | 23,023 | 321.5 | 597.9 | 456.1 |
| 35.42% | Тетово | 215 | 295 | 510 | 6.86% | 46,585 | 46,178 | 92,763 | 461.5 | 638.8 | 549.8 |
| Североисточен | | 268 | 295 | 563 | 7.58% | 89,617 | 86,469 | 176,086 | 299.1 | 341.2 | 319.7 |
| 4.97% | Кратово | 15 | 13 | 28 | 0.38% | 4,746 | 4,311 | 9,057 | 316.1 | 301.6 | 309.2 |
| 10.83% | Крива Паланка | 29 | 32 | 61 | 0.82% | 10,187 | 9,489 | 19,676 | 284.7 | 337.2 | 310.0 |
| 69.45% | Куманово | 185 | 206 | 391 | 5.26% | 55,172 | 54,375 | 109,547 | 335.3 | 378.9 | 356.9 |
| 11.72% | Липково | 31 | 35 | 66 | 0.89% | 15,525 | 14,842 | 30,367 | 199.7 | 235.8 | 217.3 |
| 1.60% | Ранковце | 4 | 5 | 9 | 0.12% | 1,917 | 1,705 | 3,622 | 208.7 | 293.3 | 248.5 |
| 1.42% | Старо Нагоричане | 4 | 4 | 8 | 0.11% | 2,070 | 1,747 | 3,817 | 193.2 | 229.0 | 209.6 |

| Регион/ % во регион | Општина | случаи | | | | население | | | стапка на 100.000 жители | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|----------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | мажи | жени | вкупно | % на вк. | мажи | жени | вкупно | мажи | жени | вкупно |
| Скопски | | 1,073 | 1,160 | 2,233 | 30.05% | 311,214 | 320,860 | 632,074 | 344.8 | 361.5 | 353.3 |
| 0.85% | Арачиново | 11 | 8 | 19 | 0.26% | 7,295 | 6,840 | 14,135 | 150.8 | 117.0 | 134.4 |
| 15.45% | Гази Баба | 165 | 180 | 345 | 4.64% | 38,110 | 38,841 | 76,951 | 433.0 | 463.4 | 448.3 |
| 6.09% | Ѓорче Петров | 64 | 72 | 136 | 1.83% | 20,993 | 21,940 | 42,933 | 304.9 | 328.2 | 316.8 |
| 0.99% | Зелениково | 8 | 14 | 22 | 0.30% | 2,557 | 2,372 | 4,929 | 312.9 | 590.2 | 446.3 |
| 2.33% | Илинден | 27 | 25 | 52 | 0.70% | 8,575 | 8,391 | 16,966 | 314.9 | 297.9 | 306.5 |
| 9.09% | Карпош | 103 | 100 | 203 | 2.73% | 28,607 | 32,339 | 60,946 | 360.1 | 309.2 | 333.1 |
| 1.97% | Петровец | 21 | 23 | 44 | 0.59% | 4,723 | 4,484 | 9,207 | 444.6 | 512.9 | 477.9 |
| 7.84% | Сарај | 72 | 103 | 175 | 2.35% | 21,770 | 20,478 | 42,248 | 330.7 | 503.0 | 414.2 |
| 2.33% | Студеничани | 21 | 31 | 52 | 0.70% | 11,560 | 11,050 | 22,610 | 181.7 | 280.5 | 230.0 |
| 51.68% | Центар; Кисела Вода; Аеродром; Бутел; Чаир; Шуто Оризаре; Сопиште | 569 | 585 | 1,154 | 15.53% | 161,694 | 169,308 | 331,002 | 351.9 | 345.5 | 348.6 |
| 1.39% | Чучер - Сандево | 12 | 19 | 31 | 0.42% | 5,330 | 4,817 | 10,147 | 225.1 | 394.4 | 305.5 |
| Вкупно | | 3,457 | 3,975 | 7,432 | | 1,039,958 | 1,036,736 | 2,076,694 | 332.4 | 383.4 | 357.9 |

2020 Преваленца/ Prevalence

Вкупен број на регистрирани болни од шеќерна болест (преваленца) по дијагноза, пол и место на живеење (град-село) во Р.С. Македонија во 2020 година

Total Number of Diabetes Mellitus Cases (Prevalence) by Registration Forms by Diagnose, Sex and Place of Living (Urban-Rural) in R.N. Macedonia in 2020

Табела /Table 13

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вкупно/Total | | Град- Urban | | Село- Rural | |
|-------------|---|------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | Број Cases | Стапка CRate | Број Cases | Стапка CRate | Број Cases | Стапка CRate |
| | | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | |
| | | | 133803 | 6443.08 | 92011 | 7364.57 | 41792 | 5051.49 |
| | Вкупно | <i>m/m</i> | 59143 | 5687.06 | 41447 | 6635.87 | 17696 | 4260.32 |
| | Тотал | <i>w/f</i> | 74660 | 7201.45 | 50564 | 8093.05 | 24096 | 5849.21 |
| | | | 1020 | 49.12 | 743 | 2.96 | 277 | 5.68 |
| E10 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус | <i>m/m</i> | 545 | 52.41 | 405 | 6635.87 | 140 | 33.71 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus | <i>w/f</i> | 475 | 45.82 | 338 | 54.10 | 137 | 33.26 |
| E10.1 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со кетоацидоза | <i>m/m</i> | 37 | 2.96 | 24 | 3.84 | 13 | 3.13 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with ketoacidosis | <i>w/f</i> | 47 | 5.68 | 29 | 4.64 | 18 | 4.37 |
| E10.2+ | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со ренални компликации | <i>m/m</i> | 1 | 0.08 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with renal complications | <i>w/f</i> | 1 | 0.12 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 |
| E10.3+ | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со офталмични компликации | <i>m/m</i> | 5 | 0.40 | 3 | 0.48 | 2 | 0.48 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with ophthalmic complications | <i>w/f</i> | 6 | 0.73 | 4 | 0.64 | 2 | 0.49 |
| E10.4+ | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со невролошки компликации | <i>m/m</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with neurological complications | <i>w/f</i> | 1 | 0.12 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| E10.5 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со периферни циркулаторни компликации | <i>m/m</i> | 2 | 0.16 | 1 | 0.16 | 1 | 0.24 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral circulatory complications | <i>w/f</i> | 1 | 0.12 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 |
| E10.6 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со други означени компликации | <i>m/m</i> | 5 | 0.40 | 3 | 0.48 | 2 | 0.48 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with other specified complications | <i>w/f</i> | 3 | 0.36 | 3 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| E10.7 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со мултипли компликации | <i>m/m</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with multiple complications | <i>w/f</i> | 1 | 0.12 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 |

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вкупно/Total | | Град- Urban | | Село- Rural | |
|-------------|--|------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| | | | Број Cases | Стапка CRate 100 000 | Број Cases | Стапка CRate 100 000 | Број Cases | Стапка CRate 100 000 |
| E10.8 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со неозначени компликации Insulin-dependent diabetes mellitus with unspecified complications | <i>m/m</i> | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 |
| | | <i>ж/ф</i> | 1 | 0.12 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| E10.9 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус без компликации Insulin-dependent diabetes mellitus without complications | <i>m/m</i> | 494 | 39.54 | 373 | 59.72 | 121 | 29.13 |
| | | <i>ж/ф</i> | 414 | 50.04 | 299 | 47.86 | 115 | 27.92 |
| | | | 132672 | 6388.62 | 91192 | 53.71 | 41480 | 105.40 |
| E11 | Инсулин-независен дијабетес мелитус Non-insulin-dependent diabetes mellitus | <i>m/m</i> | 58555 | 5630.52 | 41016 | 6635.87 | 17539 | 4222.52 |
| | | <i>ж/ф</i> | 74117 | 7149.07 | 50176 | 8030.95 | 23941 | 5811.59 |
| E11.0 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со кома Non-insulin-dependent diabetes mellitus with coma | <i>m/m</i> | 671 | 53.71 | 475 | 76.05 | 196 | 47.19 |
| | | <i>ж/ф</i> | 872 | 105.40 | 550 | 88.03 | 322 | 78.16 |
| E11.1 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со кетоацидоза Non-insulin-dependent diabetes mellitus with ketoacidosis | <i>m/m</i> | 691 | 55.31 | 317 | 50.75 | 374 | 90.04 |
| | | <i>ж/ф</i> | 973 | 117.61 | 429 | 68.66 | 544 | 132.05 |
| E11.2+ | Инсулин-независен дијабетес мелитус со ренални компликации Non-insulin-dependent diabetes mellitus with renal complications | <i>m/m</i> | 370 | 29.61 | 238 | 38.10 | 132 | 31.78 |
| | | <i>ж/ф</i> | 383 | 46.29 | 233 | 37.29 | 150 | 36.41 |
| E11.3+ | Инсулин-независен дијабетес мелитус со офталмични компликации Non-insulin-dependent diabetes mellitus with ophthalmic complications | <i>m/m</i> | 720 | 57.63 | 498 | 79.73 | 222 | 53.45 |
| | | <i>ж/ф</i> | 946 | 114.34 | 654 | 104.68 | 292 | 70.88 |
| E11.4+ | Инсулин-независен дијабетес мелитус со невролошки компликации Non-insulin-dependent diabetes mellitus with neurological complications | <i>m/m</i> | 542 | 43.38 | 386 | 61.80 | 156 | 37.56 |
| | | <i>ж/ф</i> | 771 | 93.19 | 553 | 88.51 | 218 | 52.92 |
| E11.5 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со периферни циркулаторни компликации Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral circulatory complications | <i>m/m</i> | 1151 | 92.13 | 808 | 129.36 | 343 | 82.58 |
| | | <i>ж/ф</i> | 1031 | 124.62 | 690 | 110.44 | 341 | 82.78 |
| E11.6 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со други означени компликации Non-insulin-dependent diabetes mellitus with other specified complications | <i>m/m</i> | 673 | 53.87 | 434 | 69.49 | 239 | 57.54 |
| | | <i>ж/ф</i> | 859 | 103.83 | 482 | 77.15 | 377 | 91.52 |

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вкупно/Total | | Град- Urban | | Село- Rural | |
|-------------|---|-------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| | | | Број Cases | Стапка CRate 100 000 | Број Cases | Стапка CRate 100 000 | Број Cases | Стапка CRate 100 000 |
| | | | | | | | | |
| E11.7 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со мултипли компликации | <i>m/m</i> | 313 | 25.05 | 228 | 36.50 | 85 | 20.46 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with multiple complications | <i>ж/ f</i> | 395 | 47.74 | 258 | 41.29 | 137 | 33.26 |
| E11.8 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со неозначени компликации | <i>m/m</i> | 601 | 48.10 | 384 | 61.48 | 217 | 52.24 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with unspecified complications | <i>ж/ f</i> | 919 | 111.08 | 578 | 92.51 | 341 | 82.78 |
| E11.9 | Инсулин-независен дијабетес мелитус без компликации | <i>m/m</i> | 52823 | 4227.96 | 37248 | 5963.59 | 15575 | 3749.69 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications | <i>ж/ f</i> | 66968 | 8094.56 | 45749 | 7322.38 | 21219 | 5150.83 |
| | | | 52 | 2.50 | 39 | 0.08 | 13 | 0.12 |
| E13 | Друг означен дијабетес мелитус | <i>m/m</i> | 18 | 1.73 | 12 | 6635.87 | 6 | 1.44 |
| | Other specified diabetes mellitus | <i>ж/ f</i> | 34 | 3.28 | 27 | 4.32 | 7 | 1.70 |
| E13.0 | Друг означен дијабетес мелитус со кома | <i>m/m</i> | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 |
| | Other specified diabetes mellitus with coma | <i>ж/ f</i> | 1 | 0.12 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| E13.2+ | Друг означен дијабетес мелитус со ренални компликации | <i>m/m</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Other specified diabetes mellitus with renal complications | <i>ж/ f</i> | 2 | 0.24 | 2 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| E13.3+ | Друг означен дијабетес мелитус со офталмични компликации | <i>m/m</i> | 1 | 0.08 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| | Other specified diabetes mellitus with ophthalmic complications | <i>ж/ f</i> | 2 | 0.24 | 1 | 0.16 | 1 | 0.24 |
| E13.4+ | Друг означен дијабетес мелитус со невролошки компликации | <i>m/m</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Other specified diabetes mellitus with neurological complications | <i>ж/ f</i> | 1 | 0.12 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| E13.5 | Друг означен дијабетес мелитус со периферни циркулаторни компликации | <i>m/m</i> | 3 | 0.24 | 2 | 0.32 | 1 | 0.24 |
| | Other specified diabetes mellitus with peripheral circulatory complications | <i>ж/ f</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| E13.6 | Друг означен дијабетес мелитус со други означени компликации | <i>m/m</i> | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 |
| | Other specified diabetes mellitus with other specified complications | <i>ж/ f</i> | 3 | 0.36 | 0 | 0.00 | 3 | 0.73 |
| E13.7 | Друг означен дијабетес мелитус со мултипли компликации | <i>m/m</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Other specified diabetes mellitus with multiple complications | <i>ж/ f</i> | 2 | 0.24 | 2 | 0.32 | 0 | 0.00 |

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вкупно/Total | | Град- Urban | | Село- Rural | |
|-------------|---|------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| | | | Број Cases | Стапка CRate 100 000 | Број Cases | Стапка CRate 100 000 | Број Cases | Стапка CRate 100 000 |
| | | | | | | | | |
| E13.8 | Друг означен дијабетес мелитус со неозначени компликации | <i>m/m</i> | 1 | 0.08 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| | Other specified diabetes mellitus with unspecified complications | <i>ж/f</i> | 2 | 0.24 | 2 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| E13.9 | Друг означен дијабетес мелитус без компликации | <i>m/m</i> | 11 | 0.88 | 8 | 1.28 | 3 | 0.72 |
| | Other specified diabetes mellitus without complications | <i>ж/f</i> | 21 | 2.54 | 18 | 2.88 | 3 | 0.73 |
| | | | 58 | 2.79 | 37 | 0.00 | 21 | 0.24 |
| E14 | Неозначен дијабетес мелитус | <i>m/m</i> | 24 | 2.31 | 14 | 6635.87 | 10 | 2.41 |
| | Unspecified diabetes mellitus | <i>ж/f</i> | 34 | 3.28 | 23 | 3.68 | 11 | 2.67 |
| E14.0 | Неозначен дијабетес мелитус со кома | <i>m/m</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Unspecified diabetes mellitus with coma | <i>ж/f</i> | 2 | 0.24 | 2 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| E14.1 | Неозначен дијабетес мелитус со кетоацидоза | <i>m/m</i> | 1 | 0.08 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| | Unspecified diabetes mellitus with ketoacidosis | <i>ж/f</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| E14.2+ | Неозначен дијабетес мелитус со ренални компликации | <i>m/m</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Unspecified diabetes mellitus with renal complications | <i>ж/f</i> | 1 | 0.12 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| E14.4+ | Неозначен дијабетес мелитус со невролошки компликации | <i>m/m</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Unspecified diabetes mellitus with neurological complications | <i>ж/f</i> | 1 | 0.12 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| E14.5 | Неозначен дијабетес мелитус со периферни циркулаторни компликации | <i>m/m</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Unspecified diabetes mellitus with peripheral circularory complications | <i>ж/f</i> | 1 | 0.12 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 |
| E14.7 | Неозначен дијабетес мелитус со мултипли компликации | <i>m/m</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Unspecified diabetes mellitus with multiple complications | <i>ж/f</i> | 1 | 0.12 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 |
| E14.8 | Неозначен дијабетес мелитус со неозначени компликации | <i>m/m</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | Unspecified diabetes mellitus with unspecified complications | <i>ж/f</i> | 1 | 0.12 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| E14.9 | Неозначен дијабетес мелитус без компликации | <i>m/m</i> | 23 | 1.84 | 13 | 2.08 | 10 | 2.41 |
| | Unspecified diabetes mellitus without complications | <i>ж/f</i> | 27 | 3.26 | 18 | 2.88 | 9 | 2.18 |

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вкупно/Total | | Град- Urban | | Село- Rural | |
|-------------|--|------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| | | | Број Cases | Стапка CRate 100 000 | Број Cases | Стапка CRate 100 000 | Број Cases | Стапка CRate 100 000 |
| | | | 1 | 0.05 | 0 | 0.08 | 1 | 0.00 |
| E23 | Хипофункција и други заболувања на хипофизата | <i>м/м</i> | 1 | 0.10 | 0 | 6635.87 | 1 | 0.24 |
| | Hypofunction and other disorders of the pituitary gland | <i>ж/ф</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| E23.2 | Диабетес инсипидус | <i>м/м</i> | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 |
| | Diabetes insipidus | <i>ж/ф</i> | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

Вкупен број на регистрирани болни од шеќерна болест (преваленца) по дијагноза, пол и возраст во Р.С. Македонија во 2020 година
Total Number of Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms (prevalence) population by Diagnose, Sex and Age in R.S. Macedonia in 2020

Табела /Table 14

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вк Total | Преваленца по возраст/ Prevalence by Age | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|---------------|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50 | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | >80 |
| | | Тотал | 133803 | 5 | 67 | 154 | 210 | 331 | 504 | 903 | 1706 | 3234 | 5615 | 9619 | 14747 | 19940 | 23102 | 20660 | 15152 | 17854 |
| | Вкупно | М/ m | 59143 | 2 | 22 | 77 | 96 | 146 | 204 | 400 | 855 | 1780 | 3034 | 4992 | 7193 | 9247 | 10324 | 8377 | 6021 | 6373 |
| | Total | Ж/ f | 74660 | 3 | 45 | 77 | 114 | 185 | 300 | 503 | 851 | 1454 | 2581 | 4627 | 7554 | 10693 | 12778 | 12283 | 9131 | 11481 |
| | | Тотал | 1020 | 5 | 52 | 126 | 163 | 199 | 185 | 160 | 76 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус | М/ m | 545 | 2 | 16 | 60 | 75 | 109 | 110 | 96 | 50 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i> | <i>Ж/ f</i> | <i>475</i> | 3 | 36 | 66 | 88 | 90 | 75 | 64 | 26 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10.1 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со кетоацидоза | М/ m | 37 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus with ketoacidosis</i> | Ж/ f | 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | 8 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10.2+ | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со ренални компликации | М/ m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus with renal complications</i> | Ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10.3+ | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со офталмични компликации | М/ m | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus with ophthalmic complications</i> | Ж/ f | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10.4+ | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со невролошки компликации | М/ m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus with neurological complications</i> | Ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10.5 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со периферни циркулаторни компликации | М/ m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral circulatory complications</i> | Ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10.6 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со други означени компликации | М/ m | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus with other specified complications</i> | Ж/ f | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10.7 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со мултипли компликации | М/ m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus with multiple complications</i> | Ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10.8 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со неозначени компликации | М/ m | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus with unspecified complications</i> | Ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вк Total | Преваленца по возраст/ Prevalence by Age | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50 | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | >80 |
| E10.9 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус без компликации Insulin-dependent diabetes mellitus without complications | М/ m | 494 | 1 | 15 | 53 | 67 | 98 | 100 | 87 | 47 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ж/ f | 40 | 2 | 29 | 62 | 62 | 80 | 62 | 49 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Тотал | 132672 | 0 | 13 | 28 | 47 | 131 | 319 | 735 | 1623 | 3178 | 5607 | 9613 | 14735 | 19926 | 23082 | 20649 | 15141 | 17845 |
| E11 | Инсулин-независен дијабетес мелитус Non-insulin-dependent diabetes mellitus | М/ m | 58555 | 0 | 5 | 17 | 21 | 37 | 94 | 303 | 805 | 1752 | 3030 | 4988 | 7186 | 9239 | 10313 | 8375 | 6019 | 6371 |
| | | Ж/ f | 74117 | 0 | 8 | 11 | 26 | 94 | 225 | 432 | 818 | 1426 | 2577 | 4625 | 7549 | 10687 | 12769 | 12274 | 9122 | 11474 |
| E11.0 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со кома Non-insulin-dependent diabetes mellitus with coma | М/ m | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 23 | 46 | 67 | 92 | 102 | 111 | 92 | 66 | 55 |
| | | Ж/ f | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 21 | 38 | 70 | 99 | 144 | 163 | 154 | 88 | 82 |
| E11.1 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со кетоацидоза Non-insulin-dependent diabetes mellitus with ketoacidosis | М/ m | 691 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 20 | 33 | 65 | 97 | 130 | 127 | 89 | 59 | 45 |
| | | Ж/ f | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 16 | 28 | 52 | 72 | 126 | 169 | 167 | 139 | 95 | 97 |
| E11.2+ | Инсулин-независен дијабетес мелитус со ренални komplikacii Non-insulin-dependent diabetes mellitus with renal complications | М/ m | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 20 | 34 | 64 | 81 | 63 | 38 | 45 |
| | | Ж/ f | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 30 | 54 | 77 | 85 | 47 | 67 |
| E11.3+ | Инсулин-независен дијабетес мелитус со офталмични komplikacii Non-insulin-dependent diabetes mellitus with ophthalmic complications | М/ m | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 26 | 27 | 62 | 127 | 121 | 132 | 94 | 111 |
| | | Ж/ f | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 27 | 57 | 118 | 179 | 176 | 150 | 213 |
| E11.4+ | Инсулин-независен дијабетес мелитус со невролошки komplikacii Non-insulin-dependent diabetes mellitus with neurological complications | М/ m | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 23 | 32 | 65 | 105 | 101 | 83 | 109 |
| | | Ж/ f | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 43 | 48 | 93 | 118 | 143 | 111 | 189 |
| E11.5 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со периферни циркулаторни komplikacii Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral circulatory complications | М/ m | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 33 | 70 | 113 | 189 | 260 | 179 | 138 | 151 |
| | | Ж/ f | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | 55 | 88 | 119 | 165 | 214 | 171 | 188 |
| E11.6 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со други означени komplikacii Non-insulin-dependent diabetes mellitus with other specified complications | М/ m | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 23 | 31 | 53 | 94 | 122 | 94 | 106 | 66 | 69 |
| | | Ж/ f | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 28 | 58 | 119 | 152 | 146 | 140 | 93 | 101 |
| E11.7 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со мултипли komplikacii Non-insulin-dependent diabetes mellitus with multiple complications | М/ m | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 33 | 44 | 43 | 55 | 43 | 71 |
| | | Ж/ f | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | 47 | 63 | 77 | 68 | 95 |
| E11.8 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со неозначени komplikacii Non-insulin-dependent diabetes mellitus with unspecified complications | М/ m | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 22 | 38 | 83 | 98 | 120 | 87 | 62 | 75 |
| | | Ж/ f | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 30 | 49 | 103 | 134 | 151 | 138 | 113 | 181 |
| E11.9 | Инсулин-независен дијабетес мелитус без компликации Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications | М/ m | 52823 | 0 | 5 | 16 | 21 | 34 | 87 | 285 | 751 | 1635 | 2802 | 4611 | 6546 | 8298 | 9251 | 7471 | 5370 | 5640 |
| | | Ж/ f | 6460 | 0 | 8 | 11 | 208 | 91 | 208 | 409 | 779 | 1335 | 2362 | 4232 | 6857 | 9657 | 11540 | 11008 | 8186 | 10261 |

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вк Total | Преваленца по возраст/ Prevalence by Age | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|-------------|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50 | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | >80 | | |
| E13 | Друг означен дијабетес мелитус Other specified diabetes mellitus | Тотал | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | |
| | | М/ m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Ж/ f | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| E13.0 | Друг означен дијабетес мелитус со кома Other specified diabetes mellitus with coma | М/ m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13.2+ | Друг означен дијабетес мелитус со ренални компликации Other specified diabetes mellitus with renal complications | М/ m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E13.3+ | Друг означен дијабетес мелитус со офталмични компликации Other specified diabetes mellitus with ophthalmic complications | М/ m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E13.4+ | Друг означен дијабетес мелитус со невролошки компликации Other specified diabetes mellitus with neurological complications | М/ m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13.5 | Друг означен дијабетес мелитус со периферни циркулаторни компликации Other specified diabetes mellitus with peripheral circulatory complications | М/ m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13.6 | Друг означен дијабетес мелитус со други означени компликации Other specified diabetes mellitus with other specified complications | М/ m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| E13.7 | Друг означен дијабетес мелитус со мултипли компликации Other specified diabetes mellitus with multiple complications | М/ m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| E13.8 | Друг означен дијабетес мелитус со неозначени компликации Other specified diabetes mellitus with unspecified complications | М/ m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E13.9 | Друг означен дијабетес мелитус без компликации Other specified diabetes mellitus without complications | М/ m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | Ж/ f | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| E14 | Неозначен дијабетес мелитус Unspecified diabetes mellitus | Тотал | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| | | М/ m | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ж/ f | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| E14.0 | Неозначен дијабетес мелитус со кома Unspecified diabetes mellitus with coma | М/ m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14.1 | Неозначен дијабетес мелитус со кетоацидоза Unspecified diabetes mellitus with ketoacidosis | М/ m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вк Total | Преваленца по возраст/ Prevalence by Age | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|-------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| | | | | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50 | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | >80 | |
| E14.2+ | Неозначен дијабетес мелитус со ренални компликации | м/ m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Unspecified diabetes mellitus with renal complications | ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E14.4+ | Неозначен дијабетес мелитус со невролошки компликации | м/ m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Unspecified diabetes mellitus with neurological complications | ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E14.5 | Неозначен дијабетес мелитус со периферни циркулаторни компликации | м/ m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Unspecified diabetes mellitus with peripheral circulatory complications | ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E14.7 | Неозначен дијабетес мелитус со мултипли компликации | м/ m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Unspecified diabetes mellitus with multiple complications | ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14.8 | Неозначен дијабетес мелитус со неозначени компликации | м/ m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Unspecified diabetes mellitus with unspecified complications | ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14.9 | Неозначен дијабетес мелитус без компликации | м/ m | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| | Unspecified diabetes mellitus without complications | ж/ f | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| | | Тотал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| E23 | Хипофункција и други заболувања на хипофизата | м/ m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | Hypofunction and other disorders of the pituitary gland | ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E23.2 | Дијабетес инсипидус | м/ m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | Diabetes insipidus | ж/ f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Вкупен број на регистрирани болни од шеќерна болест (преваленца) на 100000 жители по дијагноза, пол и возраст во Р.С. Македонија во 2020 година
 Total Number of Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms (prevalence) per 100000 population by Diagnose, Sex and Age in R.N. Macedonia in 2020

Табела/ Table 15

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вк Total | Преваленца на 100 000 жители по возраст/ Prevalence per 100.000 population by Age | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|---------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50 | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | >80 |
| | Вкупно | Тотал | 6443.1 | 4.6 | 57.7 | 137.0 | 176.3 | 246.9 | 326.5 | 553.5 | 1050.7 | 2107.0 | 3872.9 | 6657.2 | 10721.3 | 15536.9 | 1094.4 | 26151.9 | 27520.1 | 33760.7 |
| | М/м | М/м | 5687.1 | 3.5 | 36.5 | 133.0 | 156.1 | 211.1 | 257.7 | 479.4 | 1027.0 | 2271.0 | 4152.2 | 6875.7 | 10480.1 | 14575.5 | 9974.8 | 23642.5 | 25073.9 | 29980.7 |
| | Ж/ф | Ж/ф | 7201.4 | 5.7 | 80.6 | 141.3 | 197.8 | 285.0 | 398.8 | 631.1 | 1075.6 | 1935.9 | 3589.1 | 6436.5 | 10961.6 | 16476.6 | 2095.0 | 28192.7 | 29412.1 | 36301.3 |
| E10 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус | Тотал | 49.1 | 4.6 | 44.8 | 112.1 | 136.8 | 148.4 | 119.8 | 98.1 | 46.8 | 32.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | М/м | М/м | 52.4 | 3.5 | 26.6 | 103.6 | 122.0 | 157.6 | 139.0 | 115.1 | 60.1 | 31.9 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ж/ф | Ж/ф | 45.8 | 5.7 | 64.5 | 121.1 | 152.7 | 138.6 | 99.7 | 80.3 | 32.9 | 33.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E10.1 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со кетоацидоза | М/м | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 10.4 | 6.5 | 11.6 | 10.1 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with ketoacidosis | Ж/ф | 4.5 | 1.9 | 10.7 | 7.3 | 14.6 | 12.3 | 14.6 | 13.8 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E10.2+ | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со ренални компликации | М/м | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with renal complications | Ж/ф | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E10.3+ | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со офталмични компликации | М/м | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with ophthalmic complications | Ж/ф | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E10.4+ | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со невролошки компликации | М/м | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with neurological complications | Ж/ф | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E10.5 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со периферни циркулаторни компликации | М/м | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral circulatory complications | Ж/ф | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E10.6 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со други означени компликации | М/м | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with other specified complications | Ж/ф | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E10.7 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со мултипли компликации | М/м | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with multiple complications | Ж/ф | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E10.8 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус со неозначени компликации | М/м | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus with unspecified complications | Ж/ф | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E10.9 | Инсулин-зависен дијабетес мелитус без компликации | М/м | 47.5 | 1.8 | 24.9 | 91.5 | 109.0 | 141.7 | 126.3 | 104.3 | 56.5 | 31.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Insulin-dependent diabetes mellitus without complications | Ж/ф | 39.9 | 3.8 | 52.0 | 113.8 | 82.4 | 123.2 | 82.4 | 61.5 | 29.1 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E11 | Инсулин-независен дијабетес мелитус | Тотал | 6388.6 | 0.0 | 11.2 | 24.9 | 39.5 | 97.7 | 206.6 | 450.5 | 999.6 | 2070.5 | 3867.4 | 6653.1 | 10712.6 | 15525.9 | 1076.2 | 26138.0 | 27500.1 | 33743.7 |
| | М/м | М/м | 5630.5 | 0.0 | 8.3 | 29.4 | 34.2 | 53.5 | 118.8 | 363.1 | 966.9 | 2235.3 | 4146.8 | 6870.2 | 10469.9 | 14562.9 | 9953.6 | 23636.8 | 25065.6 | 29971.3 |
| | Ж/ф | Ж/ф | 7149.1 | 0.0 | 14.3 | 20.2 | 45.1 | 144.8 | 299.1 | 542.0 | 1033.9 | 1898.6 | 3583.5 | 6433.7 | 10954.4 | 16467.4 | 2079.5 | 28172.1 | 29383.2 | 36279.1 |
| E11.0 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со кома | М/м | 64.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 4.8 | 12.0 | 29.3 | 63.0 | 92.3 | 134.0 | 160.8 | 214.8 | 259.7 | 274.9 | 258.7 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with coma | Ж/ф | 84.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 7.5 | 1.3 | 28.0 | 52.8 | 97.4 | 143.7 | 221.9 | 281.9 | 353.5 | 283.5 | 259.3 |

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вк Total | Преваленца на 100 000 жители по возраст/ Prevalence per 100.000 population by Age | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | | | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50 | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | >80 |
| E11.1 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со кетоацидоза | м/ т | 66.4 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 8.4 | 18.0 | 25.5 | 45.2 | 89.5 | 141.3 | 204.9 | 245.7 | 251.2 | 245.7 | 211.7 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with ketoacidosis | ж/ ф | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 1.5 | 5.3 | 8.8 | 20.2 | 37.3 | 72.3 | 100.2 | 182.8 | 260.4 | 288.8 | 319.0 | 306.0 | 306.7 |
| E11.2+ | Инсулин-независен дијабетес мелитус со ренални компликации | м/ т | 35.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 5.1 | 23.3 | 27.5 | 49.5 | 100.9 | 156.7 | 177.8 | 158.2 | 211.7 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with renal complications | ж/ ф | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 6.7 | 11.1 | 9.7 | 43.5 | 83.2 | 133.1 | 195.1 | 151.4 | 211.8 |
| E11.3+ | Инсулин-независен дијабетес мелитус со офталмични компликации | м/ т | 69.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.4 | 6.0 | 15.3 | 35.6 | 37.2 | 90.3 | 200.2 | 234.1 | 372.5 | 391.5 | 522.2 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with ophthalmic complications | ж/ ф | 91.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 5.1 | 6.7 | 19.5 | 37.6 | 82.7 | 181.8 | 309.5 | 404.0 | 483.2 | 673.5 |
| E11.4+ | Инсулин-независен дијабетес мелитус со невролошки компликации | м/ т | 52.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 6.0 | 7.7 | 16.4 | 31.7 | 46.6 | 102.5 | 203.2 | 285.1 | 345.6 | 512.8 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with neurological complications | ж/ ф | 74.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3.8 | 5.3 | 25.0 | 59.8 | 69.7 | 143.3 | 204.0 | 328.2 | 357.5 | 597.6 |
| E11.5 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со периферни циркулаторни компликации | м/ т | 110.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 17.9 | 45.2 | 96.4 | 164.6 | 297.9 | 503.0 | 505.2 | 574.7 | 710.4 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral circulatory complications | ж/ ф | 99.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.0 | 29.2 | 76.5 | 127.7 | 183.4 | 285.3 | 491.2 | 550.8 | 594.4 |
| E11.6 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со други означени компликации | м/ т | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 13.2 | 29.3 | 42.4 | 73.0 | 137.0 | 192.3 | 181.9 | 299.2 | 274.9 | 324.6 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with other specified complications | ж/ ф | 82.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 5.0 | 6.3 | 13.3 | 38.9 | 80.7 | 172.7 | 234.2 | 252.5 | 321.3 | 299.6 | 319.3 |
| E11.7 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со мултипли компликации | м/ т | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 10.9 | 19.3 | 48.1 | 69.4 | 83.2 | 155.2 | 179.1 | 334.0 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with multiple complications | ж/ ф | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 2.7 | 8.3 | 16.7 | 31.9 | 72.4 | 108.9 | 176.7 | 219.0 | 300.4 |
| E11.8 | Инсулин-независен дијабетес мелитус со неозначени компликации | м/ т | 57.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 16.6 | 30.1 | 52.3 | 120.9 | 154.5 | 232.2 | 245.5 | 258.2 | 352.8 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus with unspecified complications | ж/ ф | 88.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 3.1 | 5.3 | 3.8 | 5.1 | 9.3 | 41.7 | 68.2 | 149.5 | 206.5 | 261.1 | 316.7 | 364.0 | 572.3 |
| E11.9 | Инсулин-независен дијабетес мелитус без компликации | м/ т | 5079.3 | 0.0 | 8.3 | 27.6 | 34.2 | 49.2 | 109.9 | 341.6 | 902.0 | 2086.0 | 3834.7 | 6351.0 | 9537.4 | 13079.7 | 17898.8 | 21085.5 | 22362.9 | 26532.4 |
| | Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications | ж/ ф | 6459.5 | 0.0 | 14.3 | 20.2 | 276.5 | 140.2 | 276.5 | 513.1 | 984.6 | 1777.4 | 3284.5 | 5887.0 | 9950.2 | 14880.3 | 19954.4 | 25266.3 | 26368.2 | 32443.8 |
| E13 | Тотал | | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | 2.1 | 5.1 | 5.5 | 11.0 | 3.8 | 9.1 | 7.6 |
| | Друг означен дијабетес мелитус | м/т | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 2.8 | 4.4 | 6.3 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| | Other specified diabetes mellitus | ж/ ф | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.8 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 5.8 | 4.6 | 12.1 | 6.9 | 16.1 | 9.5 |
| E13.0 | Друг означен дијабетес мелитус со кома | м/ т | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Other specified diabetes mellitus with coma | ж/ ф | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E13.2+ | Друг означен дијабетес мелитус со ренални компликации | м/ т | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Other specified diabetes mellitus with renal complications | ж/ ф | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| E13.3+ | Друг означен дијабетес мелитус со офталмични компликации | м/ т | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Other specified diabetes mellitus with ophthalmic complications | ж/ ф | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 |
| E13.4+ | Друг означен дијабетес мелитус со невролошки компликации | м/ т | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Other specified diabetes mellitus with neurological complications | ж/ ф | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E13.5 | Друг означен дијабетес мелитус со периферни циркулаторни компликации | м/ т | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Other specified diabetes mellitus with peripheral circulatory complications | ж/ ф | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E13.6 | Друг означен дијабетес мелитус со други означени компликации | м/ т | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Other specified diabetes mellitus with other specified complications | ж/ ф | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | 3.2 | 0.0 |

| Код Code | Шеќерна болест Diabetes Mellitus | Пол Sex | Вк Total | Преваленца на 100 000 жители по возраст/ Prevalence per 100.000 population by Age | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | | | | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50 | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | >80 | |
| E13.7 | Друг означен дијабетес мелитус со мултипли компликации Other specified diabetes mellitus with multiple complications | м/ т | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | ж/ ф | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 |
| E13.8 | Друг означендијабетес мелитус со неозначени компликации Other specified diabetes mellitus with unspecified complications | м/ т | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | ж/ ф | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| E13.9 | Друг означен дијабетес мелитус без компликации Other specified diabetes mellitus without complications | м/ т | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.8 | 4.4 | 3.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| | | ж/ ф | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 4.4 | 1.5 | 8.6 | 2.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 |
| E14 | Неозначен дијабетес мелитус Unspecified diabetes mellitus | Тотал | 2.8 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 2.8 | 2.1 | 3.6 | 5.5 | 6.4 | 10.1 | 10.9 | 9.5 | |
| | | м/т | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.8 | 5.8 | 6.3 | 9.7 | 5.6 | 8.3 | 4.7 | |
| | | ж/ф | 3.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.8 | 5.1 | 2.7 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 4.6 | 3.5 | 13.8 | 12.9 | 12.6 | |
| E14.0 | Неозначен дијабетес мелитус со кома Unspecified diabetes mellitus with coma | м/ т | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | ж/ ф | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E14.1 | Неозначен дијабетес мелитус со кетоацидоза Unspecified diabetes mellitus with ketoacidosis | м/ т | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | ж/ ф | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E14.2+ | Неозначен дијабетес мелитус со ренални компликации Unspecified diabetes mellitus with renal complications | м/ т | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | ж/ ф | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| E14.4+ | Неозначен дијабетес мелитус со невролошки компликации Unspecified diabetes mellitus with neurological complications | м/ т | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | ж/ ф | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E14.5 | Неозначен дијабетес мелитус со периферни циркулаторни компликации Unspecified diabetes mellitus with peripheral circulatory complications | м/ т | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | ж/ ф | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 |
| E14.7 | Неозначен дијабетес мелитус со мултипли компликации Unspecified diabetes mellitus with multiple complications | м/ т | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | ж/ ф | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E14.8 | Неозначен дијабетес мелитус со неозначени компликации Unspecified diabetes mellitus with unspecified complications | м/ т | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | ж/ ф | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E14.9 | Неозначен дијабетес мелитус без компликации Unspecified diabetes mellitus without complications | м/ т | 2.2 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.8 | 5.8 | 6.3 | 9.7 | 5.6 | 8.3 | 4.7 | |
| | | ж/ ф | 2.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 3.8 | 1.3 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 4.6 | 1.7 | 11.5 | 9.7 | 12.6 | |
| E23 | Хипофункција и други заболувања на хипофизата Hypofunction and other disorders of the pituitary gland | Тотал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | м/т | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | ж/ф | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E23.2 | Дијабетес инсипидус Diabetes insipidus | м/ т | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | ж/ ф | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**Структура на регистрирани болни од шеќерна болест според пол и тип на шеќерна болест,
во Р.С. Македонија во 2020 година**

**Percentage of Diabetes Mellitus Cases by Registration Forms, by Sex and Type of Diabetes Mellitus
in R.N. Macedonia 2020**

Табела /Table 16

| тип | мажи | жени | ? | Вкупно |
|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| Type 1 | 545 | 475 | 0 | 1,020 |
| % | 53.43 | 46.57 | 0.00 | 0.76 |
| Type 2 | 58,555 | 74,117 | 0 | 132,672 |
| % | 44.14 | 55.86 | 0.00 | 99.15 |
| Other | 43 | 68 | 0 | 111 |
| % | 38.74 | 61.26 | 0.00 | 0.08 |
| | 59,143 | 74,660 | 0 | 133,803 |
| % | 44.20 | 55.80 | 0.00 | |

Вкупен број на регистрирани болни од шеќерна болест според вид на лекување, во Р.С. Македонија во 2020 година

Total Number of Diabetes Mellitus Cases by Type of Treatment of Diabetes Mellitus in R.N. Macedonia 2020

Табела /Table 17

| вид на лекување | мажи | жени | ? | Вкупно |
|---------------------------------------|--------|--------|------|---------|
| ? | 7,312 | 9,805 | 0 | 17,117 |
| % | 42.72 | 57.28 | 0.00 | 12.79 |
| орална медикаментозна терапија | 30,545 | 39,194 | 0 | 69,739 |
| % | 43.80 | 56.20 | 0.00 | 52.12 |
| диета | 11,414 | 14,419 | 0 | 25,833 |
| % | 44.18 | 55.82 | 0.00 | 19.31 |
| инсулин од почетокот на лекувањето | 3,363 | 3,178 | 0 | 6,541 |
| % | 51.41 | 48.59 | 0.00 | 4.89 |
| инсулин во покасна фаза од лекувањето | 6,509 | 8,064 | 0 | 14,573 |
| % | 44.66 | 55.34 | 0.00 | 10.89 |
| | 59,143 | 74,660 | 0 | 133,803 |
| % | 44.20 | 55.80 | 0.00 | |

Компликации од шеќерна болест кај регистрирани болни (преваленца) по пол и возраст во Р.С. Македонија во 2020 година

Diabetes Mellitus Complications (Prevalence) by Sex and Age in Republic of Macedonia in 2020

Табела /Table 18

| Код Code | Компликација од шеќерна болест Diabetes Mellitus Complications | Пол Sex | Вк Total | Возраст/ Age | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50 | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | >80 | ? |
| | Вкупно | Total | 133803 | 5 | 67 | 154 | 210 | 331 | 504 | 903 | 1706 | 3234 | 5615 | 9619 | 14747 | 19940 | 23102 | 20660 | 15152 | 17854 | 0 |
| | Total | м/ m | 59143 | 2 | 22 | 77 | 96 | 146 | 204 | 400 | 855 | 1780 | 3034 | 4992 | 7193 | 9247 | 10324 | 8377 | 6021 | 6373 | 0 |
| | | ж/ f | 74660 | 3 | 45 | 77 | 114 | 185 | 300 | 503 | 851 | 1454 | 2581 | 4627 | 7554 | 10693 | 12778 | 12283 | 9131 | 11481 | 0 |
| 0 | Кома | м/ m | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 23 | 46 | 67 | 92 | 102 | 112 | 92 | 66 | 55 | 0 |
| | Coma | ж/ f | 875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 22 | 38 | 70 | 100 | 144 | 163 | 154 | 88 | 82 | 0 |
| 1 | Кетоацидоза | м/ m | 729 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 10 | 15 | 15 | 20 | 35 | 65 | 97 | 130 | 127 | 89 | 59 | 45 | 0 |
| | Ketoacidosis | ж/ f | 1020 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 15 | 18 | 18 | 29 | 52 | 72 | 126 | 169 | 167 | 139 | 95 | 97 | 0 |
| 2 | Ренални компликации | м/ m | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | 20 | 34 | 64 | 82 | 63 | 38 | 45 | 0 |
| | Renal complications | ж/ f | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 30 | 55 | 77 | 87 | 47 | 67 | 0 |
| 3 | Офталмични компликации | м/ m | 726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 26 | 27 | 62 | 128 | 121 | 132 | 94 | 111 | 0 |
| | Ophthalmic complications | ж/ f | 954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 | 27 | 57 | 118 | 179 | 176 | 151 | 213 | 0 |
| 4 | Невролошки компликации | м/ m | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 23 | 32 | 65 | 105 | 101 | 83 | 109 | 0 |
| | Neurological complications | ж/ f | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | 43 | 48 | 93 | 120 | 143 | 111 | 189 | 0 |
| 5 | Периферни циркулаторни компликации | м/ m | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 33 | 70 | 113 | 190 | 261 | 179 | 138 | 151 | 0 |
| | Peripheral circulatory complications | ж/ f | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 | 55 | 88 | 119 | 165 | 214 | 172 | 188 | 0 |
| 6 | Други означени компликации | м/ m | 679 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 23 | 31 | 53 | 94 | 122 | 95 | 106 | 66 | 69 | 0 |
| | Other specified complications | ж/ f | 865 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 28 | 58 | 119 | 153 | 147 | 140 | 94 | 101 | 0 |
| 7 | Мултипли компликации | м/ m | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 33 | 44 | 43 | 55 | 43 | 71 | 0 |
| | Multiple complications | ж/ f | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | 47 | 63 | 77 | 69 | 96 | 0 |
| 8 | Неозначени компликации | м/ m | 603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 22 | 38 | 83 | 98 | 121 | 87 | 62 | 75 | 0 |
| | Unspecified complications | ж/ f | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 31 | 49 | 103 | 134 | 151 | 139 | 113 | 181 | 0 |
| | | | 5792 | 1 | 1 | 8 | 8 | 14 | 17 | 27 | 57 | 118 | 230 | 377 | 640 | 943 | 1067 | 904 | 649 | 731 | 0 |
| | | | 7230 | 1 | 7 | 4 | 7 | 13 | 30 | 40 | 45 | 93 | 217 | 393 | 693 | 1032 | 1232 | 1269 | 940 | 1214 | 0 |
| 9 | Без компликации | м/ m | 53351 | 1 | 21 | 69 | 88 | 132 | 187 | 373 | 798 | 1662 | 2804 | 4615 | 6553 | 8304 | 9257 | 7473 | 5372 | 5642 | 0 |
| | Without complications | ж/ f | 67430 | 2 | 38 | 73 | 107 | 172 | 270 | 463 | 806 | 1361 | 2364 | 4234 | 6861 | 9661 | 11546 | 11014 | 8191 | 10267 | 0 |

Вкупен број на регистрирани болни според пол и општини во Р.С. Македонија во 2020

Total Number of Diabetes Mellitus Cases by Sex and Municipalities in R.N.Macedonia 2020

Tabela /Table 19

| Регион/ | % во регион | Општина | мажи | жени | вкупно | % на вк. |
|-------------|-------------|---------------------|-------|-------|--------|----------|
| Вардарски | | | 4,972 | 6,045 | 11,017 | 8.23% |
| | 40.40% | Велес | 2,054 | 2,397 | 4,451 | 3.33% |
| | 2.61% | Градско | 127 | 161 | 288 | 0.22% |
| | 2.18% | Демир Капија | 95 | 145 | 240 | 0.18% |
| | 20.81% | Кавадарци | 1,071 | 1,222 | 2,293 | 1.71% |
| | 1.72% | Лозово | 81 | 108 | 189 | 0.14% |
| | 11.55% | Неготино | 519 | 754 | 1,273 | 0.95% |
| | 2.70% | Росоман | 159 | 139 | 298 | 0.22% |
| | 13.97% | Свети Николе | 699 | 840 | 1,539 | 1.15% |
| | 4.05% | Чашка | 167 | 279 | 446 | 0.33% |
| Источен | | | 5,831 | 7,276 | 13,107 | 9.80% |
| | 8.16% | Берово | 457 | 613 | 1,070 | 0.80% |
| | 12.31% | Виница | 724 | 890 | 1,614 | 1.21% |
| | 8.43% | Делчево | 480 | 625 | 1,105 | 0.83% |
| | 1.88% | Зрновци | 109 | 138 | 247 | 0.18% |
| | 1.44% | Карбинци | 83 | 106 | 189 | 0.14% |
| | 26.78% | Кочани | 1,547 | 1,963 | 3,510 | 2.62% |
| | 4.26% | Македонска Каменица | 270 | 288 | 558 | 0.42% |
| | 2.01% | Пехчево | 121 | 143 | 264 | 0.20% |
| | 7.49% | Пробиштип | 422 | 560 | 982 | 0.73% |
| | 3.96% | Чешиново - Облешево | 218 | 301 | 519 | 0.39% |
| | 23.26% | Штип | 1,400 | 1,649 | 3,049 | 2.28% |
| Југозападен | | | 6,372 | 8,221 | 14,593 | 10.91% |
| | 1.63% | Вевчани | 126 | 112 | 238 | 0.18% |
| | 8.32% | Дебар | 540 | 674 | 1,214 | 0.91% |
| | 2.71% | Дебарца | 173 | 222 | 395 | 0.30% |
| | 0.01% | Другово | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| | 29.97% | Кичево | 1,798 | 2,576 | 4,374 | 3.27% |
| | 4.17% | Македонски Брод | 283 | 325 | 608 | 0.45% |
| | 31.73% | Охрид | 2,077 | 2,554 | 4,631 | 3.46% |
| | 2.12% | Пласница | 96 | 213 | 309 | 0.23% |
| | 17.64% | Струга | 1,167 | 1,407 | 2,574 | 1.92% |
| | 1.70% | Центар Жупа | 110 | 138 | 248 | 0.19% |

| Регион/ | % во регион | Општина | мажи | жени | вкупно | % на вк. |
|---------------|-------------|-------------------|-------|--------|--------|----------|
| Југоисточен | | | 4,446 | 5,785 | 10,231 | 7.65% |
| | 6.97% | Богданци | 319 | 394 | 713 | 0.53% |
| | 7.13% | Босилово | 310 | 419 | 729 | 0.54% |
| | 5.78% | Валандово | 249 | 342 | 591 | 0.44% |
| | 5.94% | Василево | 239 | 369 | 608 | 0.45% |
| | 17.55% | Гевгелија | 795 | 1,001 | 1,796 | 1.34% |
| | 1.00% | Дојран | 47 | 55 | 102 | 0.08% |
| | 1.86% | Конче | 87 | 103 | 190 | 0.14% |
| | 5.56% | Ново Село | 245 | 324 | 569 | 0.43% |
| | 17.15% | Радовиш | 745 | 1,010 | 1,755 | 1.31% |
| | 31.06% | Струмица | 1,410 | 1,768 | 3,178 | 2.38% |
| Пелагониски | | | 9,287 | 11,299 | 20,586 | 15.39% |
| | 40.50% | Битола | 3,855 | 4,482 | 8,337 | 6.23% |
| | 2.83% | Демир Хисар | 223 | 360 | 583 | 0.44% |
| | 4.31% | Долнени | 384 | 504 | 888 | 0.66% |
| | 2.15% | Кривогаштани | 201 | 241 | 442 | 0.33% |
| | 3.37% | Крушево | 285 | 409 | 694 | 0.52% |
| | 1.55% | Могила | 155 | 165 | 320 | 0.24% |
| | 1.28% | Новаци | 128 | 136 | 264 | 0.20% |
| | 37.45% | Прилеп | 3,435 | 4,274 | 7,709 | 5.76% |
| | 6.55% | Ресен | 621 | 728 | 1,349 | 1.01% |
| Полошки | | | 6,564 | 9,420 | 15,984 | 11.95% |
| | 7.38% | Боговиње | 456 | 724 | 1,180 | 0.88% |
| | 2.82% | Брвеница | 200 | 250 | 450 | 0.34% |
| | 7.13% | Врапчиште | 452 | 688 | 1,140 | 0.85% |
| | 32.73% | Гостивар | 2,241 | 2,991 | 5,232 | 3.91% |
| | 6.57% | Желино | 381 | 669 | 1,050 | 0.78% |
| | 2.65% | Јегуновце | 166 | 257 | 423 | 0.32% |
| | 3.01% | Маврово и Ростуша | 185 | 296 | 481 | 0.36% |
| | 5.46% | Теарце | 355 | 517 | 872 | 0.65% |
| | 32.26% | Тетово | 2,128 | 3,028 | 5,156 | 3.85% |
| Североисточен | | | 5,695 | 7,151 | 12,846 | 9.60% |
| | 4.78% | Кратово | 276 | 338 | 614 | 0.46% |
| | 18.00% | Крива Паланка | 1,033 | 1,279 | 2,312 | 1.73% |
| | 63.66% | Куманово | 3,686 | 4,492 | 8,178 | 6.11% |
| | 9.70% | Липково | 486 | 760 | 1,246 | 0.93% |
| | 2.13% | Ранковце | 118 | 155 | 273 | 0.20% |
| | 1.74% | Старо Нагоричане | 96 | 127 | 223 | 0.17% |

| Регион/ | % во регион | Општина | мажи | жени | вкупно | % на вк. |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| Скопски | | | 15,976 | 19,463 | 35,439 | 26.49% |
| | 10.39% | Аеродром | 1,691 | 1,992 | 3,683 | 2.75% |
| | 1.01% | Арачиново | 171 | 187 | 358 | 0.27% |
| | 5.68% | Бутел | 947 | 1,065 | 2,012 | 1.50% |
| | 13.12% | Гази Баба | 2,071 | 2,577 | 4,648 | 3.47% |
| | 0.00% | Град Скопје* | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
| | 5.46% | Ѓорче Петров | 925 | 1,010 | 1,935 | 1.45% |
| | 0.65% | Зелениково | 107 | 123 | 230 | 0.17% |
| | 3.30% | Илинден | 541 | 627 | 1,168 | 0.87% |
| | 12.97% | Карпош | 2,050 | 2,548 | 4,598 | 3.44% |
| | 12.94% | Кисела Вода | 2,147 | 2,440 | 4,587 | 3.43% |
| | 1.35% | Петровец | 203 | 275 | 478 | 0.36% |
| | 3.57% | Сарај | 483 | 781 | 1,264 | 0.94% |
| | 0.89% | Сопиште | 127 | 189 | 316 | 0.24% |
| | 2.43% | Студеничани | 322 | 538 | 860 | 0.64% |
| | 11.06% | Центар | 1,748 | 2,171 | 3,919 | 2.93% |
| | 12.70% | Чаир | 2,048 | 2,451 | 4,499 | 3.36% |
| | 0.97% | Чучер - Сандево | 159 | 184 | 343 | 0.26% |
| | 1.52% | Шуто Оризари | 236 | 304 | 540 | 0.40% |
| Вкупно | | | 59,143 | 74,660 | 133,803 | |

Вкупен број на регистрирани болни (стапка на 100 000 жители) според пол и општини во Р.С. Македонија во 2020 Total

Number of Diabetes Mellitus Cases (rare per 100 000) by Sex and Municipalities in R.N.Macedonia 2020

Tabela /Table 20

| Регион/ % во регион | Општина | случаи | | | | население | | | стапка на 100.000 жители | | |
|------------------------|--------------|--------|-------|--------|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|--------|--------|
| | | мажи | жени | вкупно | % на вк. | мажи | жени | вкупно | мажи | жени | вкупно |
| Вардарски | | 4,972 | 6,045 | 11,017 | 8.23% | 77,053 | 74,702 | 151,755 | 6452.7 | 8092.2 | 7259.7 |
| 40.40% | Велес | 2,054 | 2,397 | 4,451 | 3.33% | 27,127 | 26,967 | 54,094 | 7571.8 | 8888.6 | 8228.3 |
| 2.61% | Градско | 127 | 161 | 288 | 0.22% | 1,881 | 1,661 | 3,542 | 6751.7 | 9693.0 | 8131.0 |
| 2.18% | Демир Капија | 95 | 145 | 240 | 0.18% | 2,044 | 1,913 | 3,957 | 4647.7 | 7579.7 | 6065.2 |
| 20.81% | Кавадарци | 1,071 | 1,222 | 2,293 | 1.71% | 19,452 | 19,258 | 38,710 | 5505.9 | 6345.4 | 5923.5 |
| 1.72% | Лозово | 81 | 108 | 189 | 0.14% | 1,354 | 1,159 | 2,513 | 5982.3 | 9318.4 | 7520.9 |
| 11.55% | Неготино | 519 | 754 | 1,273 | 0.95% | 9,713 | 9,513 | 19,226 | 5343.4 | 7926.0 | 6621.2 |
| 2.70% | Росоман | 159 | 139 | 298 | 0.22% | 2,107 | 1,943 | 4,050 | 7546.3 | 7153.9 | 7358.0 |
| 13.97% | Свети Николе | 699 | 840 | 1,539 | 1.15% | 9,019 | 8,439 | 17,458 | 7750.3 | 9953.8 | 8815.4 |
| 4.05% | Чашка | 167 | 279 | 446 | 0.33% | 4,356 | 3,849 | 8,205 | 3833.8 | 7248.6 | 5435.7 |

| Регион/ % во регион | Општина | случаи | | | | население | | | стапка на 100.000 жители | | |
|------------------------|---------------------|--------|-------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | мажи | жени | вкупно | % на вк. | мажи | жени | вкупно | мажи | жени | вкупно |
| Источен | | 5,831 | 7,276 | 13,107 | 9.80% | 88,089 | 86,252 | 174,341 | 6619.4 | 8435.7 | 7518.0 |
| 8.16% | Берово | 457 | 613 | 1,070 | 0.80% | 6,387 | 6,182 | 12,569 | 7155.2 | 9915.9 | 8513.0 |
| 12.31% | Виница | 724 | 890 | 1,614 | 1.21% | 9,840 | 9,413 | 19,253 | 7357.7 | 9455.0 | 8383.1 |
| 8.43% | Делчево | 480 | 625 | 1,105 | 0.83% | 7,992 | 7,829 | 15,821 | 6006.0 | 7983.1 | 6984.4 |
| 1.88% | Зрновци | 109 | 138 | 247 | 0.18% | 1,540 | 1,403 | 2,943 | 7077.9 | 9836.1 | 8392.8 |
| 1.44% | Карбинци | 83 | 106 | 189 | 0.14% | 1,989 | 1,923 | 3,912 | 4173.0 | 5512.2 | 4831.3 |
| 26.78% | Кочани | 1,547 | 1,963 | 3,510 | 2.62% | 18,756 | 18,722 | 37,478 | 8248.0 | 10485.0 | 9365.5 |
| 4.26% | Македонска Каменица | 270 | 288 | 558 | 0.42% | 3,849 | 3,517 | 7,366 | 7014.8 | 8188.8 | 7575.3 |
| 2.01% | Пехчево | 121 | 143 | 264 | 0.20% | 2,415 | 2,338 | 4,753 | 5010.4 | 6116.3 | 5554.4 |
| 7.49% | Пробиштип | 422 | 560 | 982 | 0.73% | 7,577 | 7,245 | 14,822 | 5569.5 | 7729.5 | 6625.3 |
| 3.96% | Чешиново - Облешево | 218 | 301 | 519 | 0.39% | 3,478 | 3,218 | 6,696 | 6268.0 | 9353.6 | 7750.9 |
| 23.26% | Штип | 1,400 | 1,649 | 3,049 | 2.28% | 24,266 | 24,462 | 48,728 | 5769.4 | 6741.1 | 6257.2 |
| Југозападен | | 6,372 | 8,221 | 14,593 | 10.91% | 110,075 | 109,304 | 219,379 | 5788.8 | 7521.2 | 6652.0 |
| 1.63% | Вевчани | 126 | 112 | 238 | 0.18% | 1,235 | 1,180 | 2,415 | 10202.4 | 9491.5 | 9855.1 |
| 8.32% | Дебар | 540 | 674 | 1,214 | 0.91% | 10,810 | 10,213 | 21,023 | 4995.4 | 6599.4 | 5774.6 |
| 2.71% | Дебарца | 173 | 222 | 395 | 0.30% | 1,871 | 1,834 | 3,705 | 9246.4 | 12104.7 | 10661.3 |
| 29.99% | Кичево | 1,800 | 2,576 | 4,376 | 3.27% | 28,591 | 28,030 | 56,621 | 6295.7 | 9190.2 | 7728.6 |
| 4.17% | Македонски Брод | 283 | 325 | 608 | 0.45% | 3,156 | 2,862 | 6,018 | 8967.0 | 11355.7 | 10103.0 |
| 31.73% | Охрид | 2,077 | 2,554 | 4,631 | 3.46% | 25,161 | 26,273 | 51,434 | 8254.8 | 9721.0 | 9003.8 |
| 2.12% | Пласница | 96 | 213 | 309 | 0.23% | 2,551 | 2,417 | 4,968 | 3763.2 | 8812.6 | 6219.8 |
| 17.64% | Струга | 1,167 | 1,407 | 2,574 | 1.92% | 33,059 | 32,999 | 66,058 | 3530.1 | 4263.8 | 3896.6 |
| 1.70% | Центар Жупа | 110 | 138 | 248 | 0.19% | 3,641 | 3,496 | 7,137 | 3021.1 | 3947.4 | 3474.8 |

| Регион/ % во регион | Општина | случаи | | | | население | | | стапка на 100.000 жители | | |
|------------------------|--------------|--------|--------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | мажи | жени | вкупно | % на вк. | мажи | жени | вкупно | мажи | жени | вкупно |
| Југоисточен | | 4,446 | 5,785 | 10,231 | 7.65% | 87,477 | 85,599 | 173,076 | 5082.5 | 6758.3 | 5911.3 |
| 6.97% | Богданци | 319 | 394 | 713 | 0.53% | 4,039 | 4,016 | 8,055 | 7898.0 | 9810.8 | 8851.6 |
| 7.13% | Босилово | 310 | 419 | 729 | 0.54% | 7,174 | 6,735 | 13,909 | 4321.2 | 6221.2 | 5241.2 |
| 5.78% | Валандово | 249 | 342 | 591 | 0.44% | 5,998 | 5,649 | 11,647 | 4151.4 | 6054.2 | 5074.3 |
| 5.94% | Василево | 239 | 369 | 608 | 0.45% | 6,681 | 6,312 | 12,993 | 3577.3 | 5846.0 | 4679.4 |
| 17.55% | Гевгелија | 795 | 1,001 | 1,796 | 1.34% | 11,224 | 11,377 | 22,601 | 7083.0 | 8798.5 | 7946.6 |
| 1.00% | Дојран | 47 | 55 | 102 | 0.08% | 1,634 | 1,641 | 3,275 | 2876.4 | 3351.6 | 3114.5 |
| 1.86% | Конче | 87 | 103 | 190 | 0.14% | 1,886 | 1,673 | 3,559 | 4612.9 | 6156.6 | 5338.6 |
| 5.56% | Ново Село | 245 | 324 | 569 | 0.43% | 5,391 | 5,153 | 10,544 | 4544.6 | 6287.6 | 5396.4 |
| 17.15% | Радовиш | 745 | 1,010 | 1,755 | 1.31% | 14,814 | 14,283 | 29,097 | 5029.0 | 7071.3 | 6031.5 |
| 31.06% | Струмица | 1,410 | 1,768 | 3,178 | 2.38% | 28,636 | 28,760 | 57,396 | 4923.9 | 6147.4 | 5537.0 |
| Пелагониски | | 9,287 | 11,299 | 20,586 | 15.39% | 113,992 | 113,386 | 227,378 | 8147.1 | 9965.1 | 9053.6 |
| 40.50% | Битола | 3,855 | 4,482 | 8,337 | 6.23% | 44,730 | 46,363 | 91,093 | 8618.4 | 9667.2 | 9152.2 |
| 2.83% | Демир Хисар | 223 | 360 | 583 | 0.44% | 4,106 | 3,805 | 7,911 | 5431.1 | 9461.2 | 7369.5 |
| 4.31% | Долнени | 384 | 504 | 888 | 0.66% | 7,440 | 6,693 | 14,133 | 5161.3 | 7530.3 | 6283.2 |
| 2.15% | Кривогаштани | 201 | 241 | 442 | 0.33% | 2,873 | 2,570 | 5,443 | 6996.2 | 9377.4 | 8120.5 |
| 3.37% | Крушево | 285 | 409 | 694 | 0.52% | 4,727 | 4,549 | 9,276 | 6029.2 | 8991.0 | 7481.7 |
| 1.55% | Могила | 155 | 165 | 320 | 0.24% | 3,170 | 2,832 | 6,002 | 4889.6 | 5826.3 | 5331.6 |
| 1.28% | Новаци | 128 | 136 | 264 | 0.20% | 1,576 | 1,452 | 3,028 | 8121.8 | 9366.4 | 8718.6 |
| 37.45% | Прилеп | 3,435 | 4,274 | 7,709 | 5.76% | 37,167 | 37,147 | 74,314 | 9242.1 | 11505.6 | 10373.6 |
| 6.55% | Ресен | 621 | 728 | 1,349 | 1.01% | 8,203 | 7,975 | 16,178 | 7570.4 | 9128.5 | 8338.5 |

| Регион/ % во регион | Општина | случаи | | | | население | | | стапка на 100.000 жители | | |
|------------------------|-------------------|--------|-------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | мажи | жени | вкупно | % на вк. | мажи | жени | вкупно | мажи | жени | вкупно |
| Полошки | | 6,564 | 9,420 | 15,984 | 11.95% | 162,441 | 160,164 | 322,605 | 4040.9 | 5881.5 | 4954.7 |
| 7.38% | Боговиње | 456 | 724 | 1,180 | 0.88% | 15,897 | 15,197 | 31,094 | 2868.5 | 4764.1 | 3794.9 |
| 2.82% | Брвеница | 200 | 250 | 450 | 0.34% | 8,341 | 8,281 | 16,622 | 2397.8 | 3019.0 | 2707.3 |
| 7.13% | Врапчиште | 452 | 688 | 1,140 | 0.85% | 13,778 | 13,869 | 27,647 | 3280.6 | 4960.7 | 4123.4 |
| 32.73% | Гостивар | 2,241 | 2,991 | 5,232 | 3.91% | 41,896 | 41,951 | 83,847 | 5349.0 | 7129.7 | 6239.9 |
| 6.57% | Желино | 381 | 669 | 1,050 | 0.78% | 14,365 | 14,050 | 28,415 | 2652.3 | 4761.6 | 3695.2 |
| 2.65% | Јегуновце | 166 | 257 | 423 | 0.32% | 5,329 | 5,017 | 10,346 | 3115.0 | 5122.6 | 4088.5 |
| 3.01% | Маврово и Ростуша | 185 | 296 | 481 | 0.36% | 4,432 | 4,416 | 8,848 | 4174.2 | 6702.9 | 5436.3 |
| 5.46% | Теарце | 355 | 517 | 872 | 0.65% | 11,818 | 11,205 | 23,023 | 3003.9 | 4614.0 | 3787.5 |
| 32.26% | Тетово | 2,128 | 3,028 | 5,156 | 3.85% | 46,585 | 46,178 | 92,763 | 4568.0 | 6557.2 | 5558.3 |
| Североисточен | | 5,695 | 7,151 | 12,846 | 9.60% | 89,617 | 86,469 | 176,086 | 6354.8 | 8270.0 | 7295.3 |
| 4.78% | Кратово | 276 | 338 | 614 | 0.46% | 4,746 | 4,311 | 9,057 | 5815.4 | 7840.4 | 6779.3 |
| 18.00% | Крива Паланка | 1,033 | 1,279 | 2,312 | 1.73% | 10,187 | 9,489 | 19,676 | 10140.4 | 13478.8 | 11750.4 |
| 63.66% | Куманово | 3,686 | 4,492 | 8,178 | 6.11% | 55,172 | 54,375 | 109,547 | 6680.9 | 8261.1 | 7465.3 |
| 9.70% | Липково | 486 | 760 | 1,246 | 0.93% | 15,525 | 14,842 | 30,367 | 3130.4 | 5120.6 | 4103.1 |
| 2.13% | Ранковце | 118 | 155 | 273 | 0.20% | 1,917 | 1,705 | 3,622 | 6155.5 | 9090.9 | 7537.3 |
| 1.74% | Старо Нагоричане | 96 | 127 | 223 | 0.17% | 2,070 | 1,747 | 3,817 | 4637.7 | 7269.6 | 5842.3 |

| Регион/ % во регион | Општина | случаи | | | | население | | | стапка на 100.000 жители | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | мажи | жени | вкупно | % на вк. | мажи | жени | вкупно | мажи | жени | вкупно |
| Скопски | | 15,976 | 19,463 | 35,439 | 26.49% | 311,214 | 320,860 | 632,074 | 5133.4 | 6065.9 | 5606.8 |
| 1.01% | Арачиново | 171 | 187 | 358 | 0.27% | 7,295 | 6,840 | 14,135 | 2344.1 | 2733.9 | 2532.7 |
| 13.12% | Гази Баба | 2,071 | 2,577 | 4,648 | 3.47% | 38,110 | 38,841 | 76,951 | 5434.3 | 6634.7 | 6040.2 |
| 5.46% | Ѓорче Петров | 925 | 1,010 | 1,935 | 1.45% | 20,993 | 21,940 | 42,933 | 4406.2 | 4603.5 | 4507.0 |
| 0.65% | Зелениково | 107 | 123 | 230 | 0.17% | 2,557 | 2,372 | 4,929 | 4184.6 | 5185.5 | 4666.3 |
| 3.30% | Илинден | 541 | 627 | 1,168 | 0.87% | 8,575 | 8,391 | 16,966 | 6309.0 | 7472.3 | 6884.4 |
| 12.97% | Карпош | 2,050 | 2,548 | 4,598 | 3.44% | 28,607 | 32,339 | 60,946 | 7166.1 | 7879.0 | 7544.4 |
| 1.35% | Петровец | 203 | 275 | 478 | 0.36% | 4,723 | 4,484 | 9,207 | 4298.1 | 6132.9 | 5191.7 |
| 3.57% | Сарај | 483 | 781 | 1,264 | 0.94% | 21,770 | 20,478 | 42,248 | 2218.6 | 3813.8 | 2991.9 |
| 2.43% | Студеничани | 322 | 538 | 860 | 0.64% | 11,560 | 11,050 | 22,610 | 2785.5 | 4868.8 | 3803.6 |
| 55.18% | Центар; Кисела Вода; Аеродром; Бутел; Чаир; Шуто Оризаре; Сопиште | 8,944 | 10,613 | 19,557 | 14.62% | 161,694 | 169,308 | 331,002 | 5531.4 | 6268.5 | 5908.4 |
| 0.97% | Чучер - Сандево | 159 | 184 | 343 | 0.26% | 5,330 | 4,817 | 10,147 | 2983.1 | 3819.8 | 3380.3 |
| Вкупно | | 59,143 | 74,660 | 133,803 | | 1,039,958 | 1,036,736 | 2,076,694 | 5687.1 | 7201.4 | 6443.1 |